



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 29 април 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 23

ГОД. XXXIII

цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 650-133; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

298.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Народната банка на Југославија, народната банка на републиката, народната банка на автономната покраина, интерната банка, основната банка и здружената банка (во натамошниот текст: банките); фондот на општествено-политичката заедница и самоуправниот фонд на здружениот труд што вршат кредитно-банкарски работи, штедилницата, Поштенската штедилница, штедно-кредитната задруга, како и друга финансиска организација што врши кредитно-банкарски работи (во натамошниот текст: други финансиски организации), водат книговодство според системот на единствени сметки пропишани со Контниот план за банките, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Книговодство, според системот на единствени сметки пропишани со Контниот план за банките, водат и деловните единици на основната банка и банкарскиот конзорциум што од свое име вршат кредитно-банкарски работи.

Член 2

Средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите, заедничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, банките и другите финансиски организации ги искажуваат на соодветните синтетички сметки (трицифрени конта) пропишани во Контниот план за банките.

Сметките пропишани со Контниот план за банките, банките и другите финансиски организации ги расчленуваат на аналитички сметки според своите потреби и потребите на извршувањето на прописите за мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и заедничките основи на кредитната политика (аналитички контен план).

Член 3

Банките и другите финансиски организации се должни во своето книговодство да обезбедат соодветна аналитичка евиденција што ќе овозможи следење на применувањето на прописите за мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и заедничките основи на кредитната политика.

Заради единствено искажување и механографска обработка на податоците за извршувањето на мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и заедничките основи на кредитната политика, Народната банка на Југославија, по претходно прибавено мислење од Здружението на банките на Југославија, ќе ги пропише аналитичките сметки.

Член 4.

Состојбата на средствата и на изворите на средствата банките и другите финансиски организации ги искажуваат на Образецот Биланс на состојбата на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 5

Приходите и расходите и заедничкиот доход, како и распоредот на заедничкиот доход, банките и другите финансиски организации ги искажуваат на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 6

Состојбата на средствата и изворите на средствата на почетокот на годината, промените на средствата и на изворите на средствата во текот на годината и состојбата на средствата и на изворите на средствата на крајот на годината, банките и другите финансиски организации ги искажуваат на Образецот Заклучен лист на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 7

Утврдувањето на приходите и расходите во текот на годината (периодична пресметка) банките и другите финансиски организации го вршат на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, од член 5 на оваа уредба.

Член 8

Утврдувањето на состојбата на средствата и на изворите на средствата и утврдувањето на приходите и на расходите за деловната година (завршна сметка) банките и другите финансиски организации го вршат на обрасците: Биланс на состојбата на _____ 19____ година, Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година и Заклучен лист на _____ 19____ година од чл. 4 до 6 на оваа уредба.

Член 9

Образецот Биланс на состојбата и Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите, Службата на општествено книговодство на Југославија ќе ги приспособи за механографска обработка.

Член 10

За банките и за другите финансиски организации во странство, книговодството го водат според одредбите од оваа уредба домашните банки што ги основале или што учествуваат во нив со свои средства.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за посебниот

контен план и посебните обрасци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69, 36/69 и 6/70).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 308

7 април 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Вратуша, с. р.

КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ЗАЛИХИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

00 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА

- 000 — Земјишта
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Опрема
- 006 — Материјални права
- 007 — Основачки вложувања
- 008 — Други основни средства

01 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 010 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции
- 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства
- 013 — Залихи на инвестициони материјали
- 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти
- 015 — Инвестиции во тек — опрема
- 016 — Инвестиции во тек — друго

02 — ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

- 022 — Исправка на вредноста на градежните објекти
- 023 — Исправка на вредноста на опремата
- 026 — Исправка на вредноста на материјалните права
- 027 — Исправка на вредноста на основачките вложувања
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства

03 — ЗАЛИХИ

- 030 — Залихи на материјали
- 031 — Залихи на ситен инвентар
- 032 — Ситен инвентар во употреба
- 033 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба
- 034 — Таксени и даночни вредносници кај народната банка
- 035 — Таксени и даночни вредносници кај СОК
- 037 — Залози
- 038 — Нумизматички збирки

04 — ПЛАСМАНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ

- 040 — Издвоени средства по основ на инвестиции
- 041 — Задолжителни пласмани по основ на инвестиции

- 042 — Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој
- 043 — Заем според прописите на ОПЗ

05 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ

- 050 — Парични средства на резервите
- 051 — Благајнички записи од средствата на резервите
- 052 — Обврзници од средствата на резервите
- 053 — Есконтирани меници од средствата на резервите
- 054 — Други хартии од вредност од средствата на резервите
- 055 — Здружени средства на резервите
- 056 — Привремено користење на средствата на резервите за обезбедување на тековната ликвидност
- 057 — Привремено користење на средствата на резервите за отпис на ненаплативи побарувања
- 058 — Други пласмани на средствата на резервите

06 — СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНАТА ОДГОВОРНОСТ

- 060 — Парични средства на солидарната одговорност
- 061 — Привремено користење на средствата на солидарната одговорност за вложување за определени намени
- 068 — Други пласмани на средствата на солидарната одговорност

07 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

- 070 — Парични средства за други намени
- 071 — Пласмани на средствата за други намени

09 — СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА И ЗАГУБА

- 090 — Трајно неупотребливи основни средства
- 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства
- 092 — Запрени инвестиции
- 093 — Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и надомести
- 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по основ на камати и надомести
- 095 — Сомнителни и спорни побарувања по пласмани
- 096 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по пласмани
- 097 — Непокриена загуба
- 098 — Покриена загуба од средствата со обврска за враќање

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Благајна
- 102 — Готовина на народната банка
- 103 — Готовина на народната банка кај СОК
- 104 — Депозити на народната банка кај СОК
- 108 — Други парични средства

11 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА

- 110 — Тековна сметка на СОК кај народната банка за готовина
- 111 — Тековна сметка на платниот промет на народната банка кај СОК

12 — БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ

- 120 — Злато
- 121 — Други благородни метали
- 122 — Други метали

13 — ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ — ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 130 — Чекови
- 131 — Меници
- 132 — Меници за ресконт
- 133 — Меници осконтирани
- 134 — Благајнички записи
- 135 — Обврзници
- 138 — Други хартии од вредност

14 — ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДЕПОЗИТИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

- 141 — Задолжителна резерва кај народната банка
- 142 — Депонирани средства според посебни прописи кај народната банка

15 — ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ

- 150 — Побарувања по основ на камати и надомести
- 151 — Побарувања по основ на курсни разлики
- 152 — Побарувања од работната заедница
- 153 — Побарувања за преплатени даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот доход
- 154 — Други побарувања
- 155 — Далени аванси
- 156 — Побарувања во девизи по основ на камати и надомести
- 157 — Други побарувања во девизи
- 158 — Далени аванси во девизи

17 — ИНТЕРНИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

- 170 — Побарувања од деловни организациони делови на банка во Југославија
- 171 — Побарувања од деловни организациони делови на банка во странство

18 — ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ НАРОДНИТЕ БАНКИ

- 180 — Побарувања од народните банки за отстапени и пренесени средства од примарната емисија
- 181 — Побарувања од народните банки по други основи

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 190 — Камати
- 191 — Курсни разлики
- 192 — Побарувања во пресметката
- 195 — Наплатени приходи
- 198 — Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**20 — ОБВРСКИ ОД ПРИХОДОТ**

- 200 — Обврски спрема работната заедница за редовната дејност
- 201 — Обврски спрема работната заедница за посебна намена
- 202 — Обврски за даноци и други давачки од заедничкиот доход
- 203 — Обврски за придонеси од заедничкиот доход

21 — ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

- 210 — Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по основ на распределба на заедничкиот доход
- 211 — Обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по основ на распределба на заедничкиот доход
- 212 — Обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по основ на распределба на заедничкиот доход
- 213 — Обврски спрема СИЗ на општествените дејности по основ на распределба на заедничкиот доход
- 215 — Обврски спрема банкарските и други финансиски организации по основ на распределба на заедничкиот доход
- 216 — Обврски спрема другите КОС по основ на распределба на заедничкиот доход
- 217 — Обврски спрема населението по основ на распределба на заедничкиот приход
- 218 — Обврски спрема странски лица по основ на распределба на заедничкиот приход

22 — ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

- 220 — Добавувачи за основни средства во Југославија
- 221 — Добавувачи за основни средства во странство
- 222 — Добавувачи за обртни средства во Југославија
- 223 — Добавувачи за обртни средства во странство

23 — ОБВРСКИ ПО ДАДЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 230 — Дадени чекови
- 231 — Дадени меници
- 238 — Дадени други инструменти за плаќање

24 — ОБВРСКИ ПО ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕПОЗИТИ

- 240 — Жиро-сметки на банките кај народната банка
- 241 — Задолжителна резерва на банките кај народната банка
- 242 — Други депонирани средства на банките кај народната банка

25 — ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ

- 250 — Обврски по основ на камати и надомести
- 251 — Обврски по основ на курсни разлики
- 252 — Обврски спрема работната заедница
- 253 — Обврски за помалку платени даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот доход
- 254 — Други обврски
- 255 — Примени аванси
- 256 — Обврски во девизи по основ на камати и надомести
- 257 — Други обврски во девизи
- 258 — Примени аванси во девизи

27 — ИНТЕРНИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ

- 270 — Обврски спрема деловни организациони делови на банка во Југославија
- 271 — Обврски спрема деловни организациони делови на банка во странство

28 — ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ НАРОДНИТЕ БАНКИ

- 280 — Обврски спрема Народната банка на Југославија за отстапените и пренесените средства од примарната емисија

281 — Обврски спрема народните банки по други основи

29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

290 — Камати

291 — Курсни разлики

292 — Обврски во пресметка

295 — Пресметани приходи

298 — Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

30 — ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

300 — Девизи — ефективни странски пари

301 — Чекови

307 — Хартии од вредност во девизи — инструменти за плаќање

308 — Други девизни средства

31 — ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ

310 — Девизни тековни сметки во странство

311 — Девизни тековни сметки во Југославија

312 — Клириншки тековни сметки

315 — Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции

316 — Клириншки ностро покриени акредитиви и гаранции

318 — Проодна девизна сметка

32 — ПОБАРУВАЊА ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО ДЕВИЗИ

320 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност

321 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од СИЗ на стопанската дејност

322 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на општествените дејности

323 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од СИЗ на општествените дејности

324 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОПЗ

325 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од банки и од други финансиски организации

326 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од други КОС

328 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од друга лица

33 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ

330 — Пласмани во хартии од вредност во девизи на КОС

331 — Пласмани во хартии од вредност во девизи на други лица

332 — Орочени девизни средства во странство

333 — Издвоени девизни средства кај народната банка

334 — Пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации

335 — Пласмани во девизи кај мешовити друштва во странство

337 — Други пласмани во девизи во Југославија

338 — Други пласмани во девизи во странство

34 — ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО ДЕВИЗИ

340 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност

341 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ на стопанската дејност

342 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ на општествените дејности

343 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ на општествените дејности

344 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ

345 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации

346 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од други КОС

348 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од странски лица

35 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ

350 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на КОС

351 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица

352 — Орочени девизни средства во странство

354 — Долгорочни пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации

355 — Долгорочни пласмани во девизи кај мешовити друштва во странство

357 — Други долгорочни пласмани во девизи во Југославија

358 — Други долгорочни пласмани во девизи во странство

36 — ПОБАРУВАЊА ОД МЕЃУБАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ ВО ДЕВИЗИ

360 — Краткорочни побарувања во девизи од народните банки

361 — Краткорочни побарувања во девизи од деловни единици на банка во рамките на основна банка

362 — Краткорочни побарувања во девизи од основните банки во рамките на здружена банка

363 — Краткорочни побарувања во девизи од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

365 — Долгорочни побарувања во девизи од народните банки

366 — Долгорочни побарувања во девизи од деловните единици на банка во рамките на основна банка

367 — Долгорочни побарувања во девизи од основни банки во рамките на здружена банка

368 — Долгорочни побарувања во девизи од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

38 — ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА

- 380 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 381 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 382 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 383 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 384 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОПЗ
- 385 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации
- 386 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на други КОС
- 387 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на населението
- 388 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на странски лица

КЛАСА 4: КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ**40 — КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ДАДЕНИ НА ОЗТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ**

- 400 — Краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги
- 401 — Краткорочни кредити за увоз на стоки
- 402 — Краткорочни кредити за сезонски и вонсезонски залихи на определени земјоделски производи
- 403 — Краткорочни кредити за производство на определени земјоделски производи
- 404 — Краткорочни кредити за производство и подготвување на стоки за извоз
- 405 — Краткорочни кредити за продажба и купување на домашна опрема и бродови во Југославија
- 406 — Краткорочни кредити за производство и за залихи во определени области и гранки
- 408 — Други краткорочни кредити за посебни намени

41 — КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

- 410 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 411 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 412 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 413 — Краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности
- 414 — Краткорочни кредити дадени на ОПЗ
- 415 — Краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 416 — Краткорочни кредити дадени на други КОС
- 417 — Краткорочни кредити дадени на населението
- 418 — Краткорочни кредити дадени на странски лица

42 — ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

- 420 — Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност

- 421 — Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 422 — Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 423 — Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности
- 424 — Други краткорочни кредити дадени на ОПЗ
- 425 — Други краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 426 — Краткорочни потрошувачки кредити дадени на други КОС
- 427 — Други краткорочни кредити дадени на населението
- 428 — Други краткорочни кредити дадени на странски лица

43 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 430 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на стопанската дејност
- 431 — Краткорочни пласмани и хартии од вредност на СИЗ на стопанската дејност
- 432 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на општествените дејности
- 433 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на општествените дејности
- 434 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ
- 435 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на банки и на други финансиски организации
- 436 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност на други КОС

44 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА

- 440 — Здружени средства во ОЗТ на стопанската дејност
- 441 — Здружени средства во СИЗ на стопанската дејност
- 442 — Здружени средства во ОЗТ на општествените дејности
- 443 — Здружени средства во СИЗ на општествените дејности
- 444 — Здружени средства во ОПЗ
- 445 — Здружени средства во банки и во други финансиски организации
- 446 — Здружени средства кај други КОС
- 448 — Вложени средства кај странски лица

45 — КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА

- 450 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 451 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 452 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 453 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на општествените дејности
- 454 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОПЗ
- 455 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на банки и на други финансиски организации

- 456 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на други КОС
- 457 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на населението
- 46 — **КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД МЕЃУ-БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ**
- 460 — Краткорочни побарувања по дадени средства на други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 461 — Краткорочни побарувања по дадени средства на други основни банки во рамките на здружена банка
- 462 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на извоз на стоки и услуги
- 463 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на определени земјоделски производи
- 464 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихите на определени земјоделски производи
- 465 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на сировини и репродукциони материјали
- 466 — Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на продажбата и купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
- 467 — Други краткорочни кредити на банки од примарната емисија за посебни намени
- 468 — Краткорочни побарувања по дадени средства на банки и на други финансиски организации во странство основани од основни банки
- 47 — **САНАЦИОНИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ**
- 470 — Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 471 — Санациони краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 472 — Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 473 — Санациони краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности
- 475 — Санациони краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 476 — Санациони краткорочни кредити дадени на други КОС
- 48 — **КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ**
- 480 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 481 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 482 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 483 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 484 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ
- 485 — Побарувања по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации
- 486 — Побарувања по работи од името и за сметка на други КОС
- 487 — Побарувања по работи од името и за сметка на населението
- 488 — Побарувања по работи од името и за сметка на странски лица
- КЛАСА 5: ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ**
- 50 — **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ДАДЕНИ НА ОЗТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ**
- 500 — Долгорочни кредити за извоз на стоки на кредит
- 501 — Долгорочни кредити за увоз на стоки
- 502 — Долгорочни кредити за производство
- 503 — Долгорочни кредити за продажба и купување на кредит во Југославија на бродови и опрема
- 504 — Долгорочни кредити за изведување на инвестициони работи во странство на кредит
- 505 — Долгорочни кредити за извоз на опрема и бродови на кредит
- 506 — Долгорочни кредити за покритее на одобрени потрошувачки кредити
- 507 — Долгорочни кредити за производство на станови за пазар
- 508 — Други долгорочни кредити за посебни намени
- 51 — **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА**
- 510 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 511 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 512 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 513 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности
- 514 — Долгорочни кредити дадени на ОПЗ
- 515 — Долгорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 516 — Долгорочни кредити дадени на други КОС
- 517 — Долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението
- 518 — Долгорочни кредити дадени на странски лица
- 52 — **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА**
- 520 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 521 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 522 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 523 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на општествените дејности
- 524 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОПЗ
- 525 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на банки и на други финансиски организации
- 526 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на други КОС
- 527 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на населението
- 528 — Долгорочни кредити за инвестиции дадени на странски лица

53 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 530 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на стопанската дејност
- 531 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на стопанската дејност
- 532 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на општествените дејности
- 533 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на општествените дејности
- 534 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ
- 535 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на банки и на други финансиски организации
- 536 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност на други КОС

54 — ЗДРУЖЕНИ И ОТСТАПЕНИ СРЕДСТВА

- 540 — Здружени и отстапени средства во ОЗТ на стопанската дејност
- 541 — Здружени и отстапени средства во СИЗ на стопанската дејност
- 542 — Здружени и отстапени средства во ОЗТ на општествените дејности
- 543 — Здружени и отстапени средства во СИЗ на општествените дејности
- 544 — Здружени и отстапени средства во ОПЗ
- 545 — Здружени и отстапени средства во банки и на други финансиски организации
- 546 — Здружени и отстапени средства кај други КОС
- 548 — Вложени средства кај странски лица

55 — ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА

- 550 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 551 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 552 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 553 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на општествените дејности
- 554 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОПЗ
- 555 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на банки и на други финансиски организации
- 556 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на други КОС
- 557 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на населението

56 — ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД МЕЃУ-БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

- 560 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 561 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други основни банки во рамките на здружена банка
- 562 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија за кредитирање на посебни намени
- 563 — Долгорочни кредити на банките од динарската противвредност на странски кредити

- 564 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија за кредитирање на станбената изградба
- 567 — Други долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија
- 568 — Долгорочни побарувања по дадени средства на банки и на други финансиски организации во странство основани од основни банки

57 — САНАЦИОНИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

- 570 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 571 — Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 572 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 573 — Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности
- 575 — Санациони долгорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации
- 576 — Санациони долгорочни кредити дадени на други КОС

58 — ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ

- 580 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 581 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 582 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 583 — Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 584 — Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ
- 585 — Побарувања по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации
- 586 — Побарувања по работи од името и за сметка на други КОС
- 587 — Побарувања по работи од името и за сметка на населението
- 588 — Побарувања по работи од името и за сметка на странски лица

КЛАСА 6: ПРИХОДИ И РАСХОДИ**60 — КАМАТИ НА ПРИМЕНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ СРЕДСТВА**

- 600 — Камати дадени на ОЗТ на стопанската дејност
- 601 — Камати дадени на СИЗ на стопанската дејност
- 602 — Камати дадени на ОЗТ на општествените дејности
- 603 — Камати дадени на СИЗ на општествените дејности
- 604 — Камати дадени на ОПЗ
- 605 — Камати дадени на банки и на други финансиски организации
- 606 — Камати дадени на други КОС
- 607 — Камати дадени на населението
- 608 — Камати дадени на странски лица

61 — МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И АМОРТИЗАЦИЈА

- 610 — Материјал и производствени услуги од други
- 611 — Непроизводствени услуги од други
- 612 — Дневници за службени патувања

- 613 — Издатоци за реклама и пропаганда
 - 614 — Издатоци за репрезентација
 - 615 — Амортизација
 - 618 — Други материјални расходи
 - 62 — ДРУГИ РАСХОДИ
 - 620 — Надомести за банкарски услуги
 - 621 — Надомести за услуги на СОК во платниот промет
 - 622 — Расходи за изработка на банкноти и ковани пари
 - 623 — Расходи за изработка на таксени и даночни вредносници
 - 624 — Расходи на девизно-валутното работење
 - 625 — Отписи на ненаплативи побарувања
 - 626 — Расходи по основ на курсни разлики
 - 627 — Лични расходи
 - 628 — Други расходи
 - 63 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА, ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ
 - 630 — Средства за работната заедница за редовна дејност
 - 631 — Средства за работната заедница за посебни намени
 - 632 — Данoci и други давачки од заедничкиот доход
 - 633 — Придонеси од заедничкиот доход
 - 65 — ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА УЧЕСТВО ВО ЗАЕДНИЧКИ ОСТВАРЕН ДОХОД
 - 650 — Приходи од ОЗТ на стопанската дејност по основ на учество во заеднички остварен доход
 - 651 — Приходи од СИЗ на стопанската дејност по основ на учество во заеднички остварен доход
 - 652 — Приходи од други КОС по основ на учество во заеднички остварен доход
 - 658 — Приходи од странски лица по основ на заедничко вложување во странство
 - 66 — КАМАТИ НА ДАДЕНИ КРЕДИТИ
 - 660 — Камати на дадени кредити на ОЗТ на стопанската дејност
 - 661 — Камати на дадени кредити на СИЗ на стопанската дејност
 - 662 — Камати на дадени кредити на ОЗТ на општествените дејности
 - 663 — Камати на дадени кредити на СИЗ на општествените дејности
 - 664 — Камати на дадени кредити на ОПЗ
 - 665 — Камати на дадените кредити на банки и на други финансиски организации
 - 666 — Камати на дадени кредити на други КОС
 - 667 — Камати на дадени кредити на населението
 - 668 — Камати на дадени кредити на странски лица
 - 67 — НАДОМЕСТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА БАНКАРСКИ УСЛУГИ
 - 670 — Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОЗТ на стопанската дејност
 - 671 — Надомести за вршење на банкарски услуги, од СИЗ на стопанската дејност
 - 672 — Надомести за вршење банкарски услуги, од ОЗТ на општествените дејности
 - 673 — Надомести за вршење банкарски услуги, од СИЗ на општествените дејности
 - 674 — Надомести за вршење банкарски услуги, од ОПЗ
 - 675 — Надомести за вршење на банкарски услуги, од банки и од други финансиски организации
 - 676 — Надомести за вршење банкарски услуги, од други КОС
 - 677 — Надомести за вршење банкарски услуги, од населението
 - 678 — Надомести за вршење банкарски услуги, од странски лица
 - 68 — ДРУГИ ПРИХОДИ
 - 680 — Приходи од казнени, затезни и други камати
 - 686 — Приходи по основ на курсни разлики
 - 688 — Други приходи
 - 69 — РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ И РАСПРЕДЕЛБА
 - 690 — Распоред на приходите и расходите
 - 695 — Заеднички доход
 - 696 — Распределба на заедничкиот доход
 - 698 — Загуба
 - 699 — Покритие на загуба
- КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА**
- 70 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА ДОМАШНИ БАНКИ И НА СТРАНСКИ ЛИЦА
 - 700 — Девизни тековни сметки на домашни банки и други финансиски организации
 - 701 — Девизни тековни сметки на странски банки и други финансиски организации
 - 702 — Девизни сметки на мешовити друштва во странство
 - 703 — Девизни сметки на банки и на други финансиски организации во странство основани од основни банки
 - 704 — Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции
 - 705 — Клириншки лоро покриени акредитиви и гаранции
 - 706 — Примени покретија по чекови и кредитни писма
 - 708 — Други депозити по видување во девизи на странски лица
 - 71 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА ОЗТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЈНОСТ
 - 710 — Редовни девизни сметки на ОЗТ на стопанската дејност
 - 711 — Девизни сметки на претпријатија, погони и единици во странство на ОЗТ на стопанската дејност
 - 712 — Посебни девизни сметки на ОЗТ на стопанската дејност
 - 713 — Девизни сметки по експортни работи на ОЗТ на стопанската дејност
 - 714 — Девизни сметки на слободно располагање на ОЗТ на стопанската дејност
 - 715 — Девизни средства од остварена добивка во странство на ОЗТ на стопанската дејност
 - 716 — Девизни сметки на увозниците на ОЗТ на стопанската дејност
 - 717 — Девизни средства од кредити во странство на ОЗТ на стопанската дејност
 - 718 — Девизни средства примени од странски лица на име влог во заедничко работење на стопанската дејност
 - 719 — Други девизни средства на ОЗТ на стопанската дејност

72 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ

- 720 — Девизни сметки на СИЗ на стопанската дејност
- 721 — Девизни сметки на ОЗТ на општествените дејности
- 722 — Девизни сметки на СИЗ на општествените дејности
- 723 — Девизни сметки на ОПЗ
- 726 — Девизни сметки на други КОС
- 727 — Девизни сметки и други депозити по видување на населението

73 — ДРУГИ ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ

- 730 — Иселенички влогови
- 731 — Девизни сметки на стратски консигнациони складови
- 732 — Девизни средства од заеми што ги распишуваат ОЗТ на стопанската дејност
- 733 — Дел од девизни влогови на штедење на југословенски граѓани кај странски банки
- 738 — Други депозити по видување и други обврски во девизи

74 — КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ

- 740 — Орочени депозити во девизи на ОЗТ на стопанската дејност
- 741 — Орочени депозити во девизи на СИЗ на стопанската дејност
- 742 — Орочени депозити во девизи на ОЗТ на општествените дејности
- 743 — Орочени депозити во девизи на СИЗ на општествените дејности
- 744 — Орочени депозити во девизи на ОПЗ
- 745 — Орочени депозити во девизи на банки и на други финансиски организации
- 746 — Орочени депозити во девизи на други КОС
- 747 — Орочени депозити во девизи на населението
- 748 — Орочени депозити во девизи на странски лица

75 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ

- 750 — Краткорочни кредити во девизи од народни банки
- 751 — Краткорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации
- 752 — Краткорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 753 — Краткорочни кредити во девизи од други КОС
- 754 — Краткорочни кредити во девизи од странски лица
- 755 — Краткорочни обврски во девизи спрема други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 756 — Краткорочни обврски во девизи спрема други основни банки во рамките на здружена банка
- 757 — Краткорочни обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

76 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ

- 760 — Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ на стопанската дејност

- 761 — Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на стопанската дејност
- 762 — Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ на општествените дејности
- 763 — Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на општествените дејности
- 764 — Долгорочни депозити во девизи на ОПЗ
- 765 — Долгорочни депозити во девизи на банки и на други финансиски организации
- 766 — Долгорочни депозити во девизи на други КОС
- 767 — Долгорочни депозити во девизи на населението
- 768 — Долгорочни депозити во девизи на странски лица

77 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ

- 770 — Долгорочни кредити во девизи од народни банки
- 771 — Долгорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации
- 772 — Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 773 — Долгорочни кредити во девизи од други КОС
- 774 — Долгорочни кредити во девизи од странски лица
- 775 — Долгорочни обврски во девизи спрема други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 776 — Долгорочни обврски во девизи спрема други основни банки во рамките на здружена банка
- 777 — Долгорочни обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

78 — ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ

- 780 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 781 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 782 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 783 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 784 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОПЗ
- 785 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на банки и други финансиски организации
- 786 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на други КОС
- 787 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на населението
- 788 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на странски лица

КЛАСА 8: ИЗВОРИ НА КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА**80 — ДЕПОЗИТИ НА ЖИРО-СМЕТКИТЕ**

- 800 — Жиро-сметки на ОЗТ на стопанската дејност
- 801 — Жиро-сметки на СИЗ на стопанската дејност

- 802 — Жиро-сметки на ОЗТ на општествени-
те дејности
- 803 — Жиро-сметки на СИЗ на општествени-
те дејности
- 804 — Жиро-сметки на ОПЗ
- 805 — Жиро-сметки на банките и други фи-
нансиски организации
- 806 — Жиро-сметки на други КОС
- 807 — Жиро и тековни сметки на населението
- 808 — Жиро-сметки на странски лица
- 81 — ДЕПОЗИТИ НА СМЕТКИТЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА
- 810 — Сметки на заедничката потрошувачка
на ОЗТ на стопанската дејност
- 811 — Сметки на заедничката потрошувачка
на СИЗ на стопанската дејност
- 812 — Сметки на заедничката потрошувачка
на ОЗТ на општествените дејности
- 813 — Сметки на заедничката потрошувачка
на СИЗ на општествените дејности
- 814 — Сметки на заедничката потрошувачка
на ОПЗ
- 815 — Сметки на заедничката потрошувачка
на банки и на други финансиски орга-
низации
- 816 — Сметки на заедничката потрошувачка
на други КОС
- 82 — ДРУГИ ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ
- 820 — Други депозити по видување на ОЗТ
на стопанската дејност
- 821 — Други депозити по видување на СИЗ
на стопанската дејност
- 822 — Други депозити по видување на ОЗТ
на општествените дејности
- 823 — Други депозити по видување на СИЗ
на општествените дејности
- 824 — Други депозити по видување на ОПЗ
- 825 — Други депозити по видување на банки
и на други финансиски организации
- 826 — Други депозити по видување на други
КОС
- 827 — Други депозити по видување на насе-
лението
- 828 — Други депозити по видување на стран-
ски лица
- 83 — КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ИЗДАДЕНИ
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
- 830 — Краткорочни обврски спрема ОЗТ на
стопанската дејност по хартии од вред-
ност
- 831 — Краткорочни обврски спрема СИЗ на
стопанската дејност по хартии од вред-
ност
- 832 — Краткорочни обврски спрема ОЗТ на
општествените дејности по хартии од
вредност
- 833 — Краткорочни обврски спрема СИЗ на
општествените дејности по хартии од
вредност
- 834 — Краткорочни обврски спрема банки и
други финансиски организации по хар-
тии од вредност
- 835 — Краткорочни обврски спрема ОПЗ по
хартии од вредност
- 836 — Краткорочни обврски спрема други
КОС по хартии од вредност
- 837 — Краткорочни обврски спрема населе-
нието по хартии од вредност
- 838 — Краткорочни обврски спрема странски
лица по хартии од вредност
- 84 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ
- 840 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ на стопанската дејност
- 841 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма СИЗ на стопанската дејност
- 842 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма ОЗТ на општествените дејности
- 843 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма СИЗ на општествените дејности
- 844 — Обврски по краткорочни кредити спре-
ма банки и други финансиски органи-
зации
- 845 — Обврски по краткорочни кредити на
ОПЗ
- 846 — Обврски по краткорочни кредити на
други КОС
- 848 — Обврски по краткорочни кредити на
странски лица
- 85 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА
- 850 — Здружени средства на ОЗТ на стопан-
ската дејност
- 851 — Здружени средства на СИЗ на стопан-
ската дејност
- 852 — Здружени средства на ОЗТ на опшес-
твените дејности
- 853 — Здружени средства на СИЗ на опшес-
твените дејности
- 854 — Здружени средства на банки и други
финансиски организации
- 855 — Здружени средства на ОПЗ
- 856 — Здружени средства на други КОС
- 857 — Здружени средства на населението
- 858 — Вложени средства на странски лица
- 86 — КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД МЕЃУБАН-
КАРСКО РАБОТЕЊЕ
- 860 — Краткорочни обврски по примени сред-
ства од други деловни единици на бан-
ка во рамките на основна банка
- 861 — Краткорочни обврски по примени сред-
ства од друга основна банка во рамки-
те на здружена банка
- 862 — Обврски по краткорочни кредити од
примарната емисија за кредитирање
работи на извозот на стоки и услуги
- 863 — Обврски по краткорочни кредити од
примарната емисија за кредитирање на
производството на определени земјо-
делски производи
- 864 — Обврски по краткорочни кредити во
примарната емисија за кредитирање на
производството на определени залихи
на земјоделски производи
- 865 — Обврски по краткорочни кредити од
примарната емисија за кредитирање на
увозот на сировини и репродукциони
материјали
- 866 — Обврски по краткорочни кредити од
примарната емисија за кредитирање на
продажбата и купувањето на домашна
опрема и бродови на кредит во Југо-
славија
- 867 — Обврски по краткорочни кредити од
примарната емисија за кредитирање на
други посебни намени
- 868 — Краткорочни обврски по примени сред-
ства од банки и други финансиски ор-
ганизации во странство основани од
основни банки

87 — ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

- 870 — Орочени депозити на ОЗТ на стопанската дејност
- 871 — Орочени депозити на СИЗ на стопанската дејност
- 872 — Орочени депозити на ОЗТ на општествените дејности
- 873 — Орочени депозити на СИЗ на општествените дејности
- 874 — Орочени депозити на ОПЗ
- 875 — Орочени депозити на банки и на други финансиски организации
- 876 — Орочени депозити на други КОС
- 877 — Орочени депозити на населението
- 878 — Орочени депозити на странски лица

88 — КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ

- 880 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 881 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 882 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 883 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 884 — Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ
- 885 — Обврски по работи од името и за сметка на банки и други финансиски организации
- 886 — Обврски по работи од името и за сметка на други КОС
- 887 — Обврски по работи од името и за сметки на населението
- 888 — Обврски по работи од името и за сметка на странски лица

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА**90 — ФОНДОВИ**

- 900 — Фонд на основните средства
- 901 — Фонд на солидарната одговорност
- 902 — Резервен фонд
- 908 — Други фондови

91 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА

- 910 — Здружени средства на ОЗТ на стопанската дејност
- 911 — Здружени средства на СИЗ на стопанската дејност
- 912 — Здружени средства на ОЗТ на општествените дејности
- 913 — Здружени средства на СИЗ на општествените дејности
- 914 — Здружени средства на ОПЗ
- 915 — Здружени средства на банки и други банкарски организации
- 916 — Здружени средства на други КОС
- 917 — Здружени средства на населението
- 918 — Вложени средства на странски лица

92 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

- 920 — Долгорочни депозити на ОЗТ на стопанската дејност
- 921 — Долгорочни депозити на СИЗ на стопанската дејност
- 922 — Долгорочни депозити на ОЗТ на општествените дејности

- 923 — Долгорочни депозити на СИЗ на општествените дејности
- 924 — Долгорочни депозити на ОПЗ
- 925 — Долгорочни депозити на банки и на други финансиски организации
- 926 — Долгорочни депозити на други КОС
- 927 — Долгорочни депозити на населението
- 928 — Долгорочни депозити на странски лица

93 — ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ИЗДАДЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 930 — Долгорочни обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по хартии од вредност
- 931 — Долгорочни обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по хартии од вредност
- 932 — Долгорочни обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по хартии од вредност
- 933 — Долгорочни обврски спрема СИЗ на општествените дејности по хартии од вредност
- 934 — Долгорочни обврски спрема ОПЗ по хартии од вредност
- 935 — Долгорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по хартии од вредност
- 936 — Долгорочни обврски спрема други КОС по хартии од вредност
- 937 — Долгорочни обврски спрема население по хартии од вредност
- 938 — Долгорочни обврски спрема странски лица по хартии од вредност

94 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

- 940 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на стопанската дејност
- 941 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на стопанската дејност
- 942 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на општествените дејности
- 943 — Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на општествените дејности
- 944 — Обврски по долгорочни кредити спрема ОПЗ
- 945 — Обврски по долгорочни кредити спрема банки и други финансиски организации
- 946 — Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС
- 948 — Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица

95 — ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА

- 950 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОЗТ на стопанската дејност
- 951 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од СИЗ на стопанската дејност
- 952 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОЗТ на општествените дејности
- 953 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од СИЗ на општествените дејности
- 954 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОПЗ

- 955 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од банки и од други финансиски организации
- 956 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од други КОС
- 957 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од населението
- 96 — ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД МЕЃУБАНКАРСКОТО РАБОТЕЊЕ**
- 960 — Долгорочни обврски по примени средства од други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 961 — Долгорочни обврски по примени средства од други основни банки во рамките на здружена банка
- 962 — Обврски по долгорочни девизи од примарната емисија за кредитирање на посебни намени
- 963 — Обврски по долгорочни кредити од динарската противвредност на странски кредити примени од народни банки
- 964 — Обврски по долгорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на станбено-комуналната изградба
- 965 — Обврски по други долгорочни кредити од примарната емисија
- 966 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од други деловни единици на банка во рамките на основна банка
- 967 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од друга основна банка во рамките на здружена банка
- 968 — Долгорочни обврски по примени средства од банки и од други финансиски организации во странство основани од основни банки

97 — ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

- 970 — Обврски за изработени банкноти и ховани пари
- 975 — Обврски за отстапени средства
- 978 — Други долгорочни обврски

98 — ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ

- 980 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност
- 981 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност
- 982 — Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности
- 983 — Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности
- 984 — Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ
- 985 — Обврски по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации
- 986 — Обврски по работи од името и за сметка на други КОС
- 987 — Обврски по работи од името и за сметка на населението
- 988 — Обврски по работи од името и за сметка на странски лица

99 — ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

- 990-994 — Активни конта
- 995-999 — Пасивни конта

ЗАБЕЛЕШКА:

Кратенките употребени во овој контен план го имаат следното значење:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 4) КОС — корисник на општествени средства
- 5) СОК — Служба на општественото книговодство

БАЏКА**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**

НА _____ 19-- ГОДИНА

АКТИВА

Реден број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Претходна година		Тековна година	
			претко-	главна	претко-	главна
1	2	3	4	5	6	7

A. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА**I. БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ**

- 1 120 — Злато
- 2 121 — Други благородни метали
- 3 122 — Други метали

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**а) Динарски средства**

- 4 100 — Жиро-сметка
- 5 101 — Благајна

1	2	3	4	5	6	7
6	102	— Готовина на народната банка				
7	103	— Готовина на народната банка кај СОК				
8	104	— Депозити на народната банка кај СОК				
9	108	— Други парични средства				
10	110	— Тековна сметка на СОК кај народната банка за готовина				
11	111	— Тековна сметка на платниот промет на народната банка кај СОК				

б) Девизни средства

12	300	— Девизи — ефективни пари				
13	301	— Чекови				
14	308	— Други девизни средства				
15	310	— Девизни тековни сметки во странство				
16	311	— Девизни тековни сметки во Југославија				
17	312	— Клириншки тековни сметки				
18	315	— Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции				
19	316	— Клириншки ностро покриени акредитиви и гаранции				
20	318	— Проодна девизна сметка				

в) Задолжителни депозити на деловни средства

21	141	— Задолжителна резерва кај народната банка				
22	142	— Депонирани средства според посебни прописи кај народна банка				

III. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ — ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ**а) Во динари**

23	130	— Чекови				
24	131	— Меници				
25	132	— Меници за реесконт				
26	133	— Меници есконтирани				
27	134	— Благајнички записи				
28	135	— Обврзници				
29	138	— Други хартии од вредност				

б) Во девизи

30	307	— Хартии од вредност во девизи — инструменти за плаќање				
----	-----	---	--	--	--	--

IV. ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА**а) Побарувања од деловни односи во динари**

31	150	— Побарувања по основ на камати и надомести				
32	151	— Побарувања по основ на курсни разлики				
33	152	— Побарувања од работната заедница				
34	153	— Побарувања за преплатени даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот доход				
35	154	— Други побарувања				
36	155	— Дадени аванси				

б) Побарувања од деловни односи во девизи

37	156	— Побарувања во девизи по основ на камати и надомести				
38	157	— Други побарувања во девизи				
39	158	— Дадени аванси во девизи				

в) Интерни пресметковни односи во динари

40	170	— Побарувања од деловни организациони делови на банка во Југославија				
41	171	— Побарувања од деловни организациони делови на банка во странство				

1	2	3	4	5	6	7
г) Пресметковни односи помеѓу народни банки						
42	180	— Побарувања од народни банки за отстапени и пренесени средства од примарната емисија				
43	181	— Побарувања од народни банки по други основи				
д) Активни временски разграничувања						
44	190	— Камати				
45	191	— Курсни разлики				
46	192	— Побарувања во пресметка				
47	195	— Наплатени приходи				
48	198	— Други активни временски разграничувања				
V. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДИНАРИ						
а) Краткорочни кредити за посебни намени дадени на организации на здружениот труд — стопанска дејност						
49	400	— Краткорочни кредити за извоз на стоки и услуги				
50	401	— Краткорочни кредити за увоз на стоки				
51	402	— Краткорочни кредити за сезонски и вонредни залихи на определени земјоделски производи				
52	403	— Краткорочни кредити за производство на определени земјоделски производи				
53	404	— Краткорочни кредити за производство и подготвување на стоки за извоз				
54	405	— Краткорочни кредити за продажба и купување на домашна опрема и бродови во Југославија				
55	406	— Краткорочни кредити за производство и залихи во определени области и гранки				
56	408	— Други краткорочни кредити за посебни намени				
б) Краткорочни кредити за обртни средства дадени на други корисници						
57	410	— Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност				
58	411	— Краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност				
59	412	— Краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности				
60	413	— Краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности				
61	414	— Краткорочни кредити дадени на ОПЗ				
62	415	— Краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации				
63	416	— Краткорочни кредити дадени на други корисници на КОС				
64	417	— Краткорочни кредити дадени на населението				
65	418	— Краткорочни кредити дадени на странски лица				
в) Други краткорочни кредити						
66	420	— Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност				
67	421	— Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност				
68	422	— Други краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности				
69	423	— Други краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности				
70	424	— Други краткорочни кредити дадени на ОПЗ				
71	425	— Други краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации				
72	426	— Други краткорочни кредити дадени на други КОС				
73	427	— Краткорочни потрошувачки кредити дадени на населението				
74	428	— Други краткорочни кредити дадени на странски лица				
г) Санациони краткорочни кредити						
75	470	— Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност				

1	2	3	4	5	6	7
76	471	— Санациони краткорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност				
77	472	— Санациони краткорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности				
78	473	— Санациони краткорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности				
79	475	— Санациони краткорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации				
80	476	— Санациони краткорочни кредити дадени на други КОС				

д) Побарувања од меѓубанкарско работење

81	460	— Краткорочни побарувања по дадени средства на други деловни единици на банка во рамките на основна банка
82	461	— Краткорочни побарувања по дадени средства на други основни банки во рамките на здружена банка
83	462	— Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање работи на извозот на стоки и услуги
84	463	— Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на производството на определени земјоделски производи
85	464	— Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на залихи на определени земјоделски производи
86	465	— Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на сировини и репродукциони материјали
87	466	— Краткорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на продажбата и купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија
88	467	— Други краткорочни кредити на банки од примарната емисија за посебни намени
89	468	— Краткорочни побарувања по дадени средства на банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

ѓ) Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба

90	450	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на стопанската дејност
91	451	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на стопанската дејност
92	452	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на општествените дејности
93	453	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на општествените дејности
94	454	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОПЗ
95	455	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на банки и на други финансиски организации
96	456	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на други КОС
97	457	— Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на населението

е) Пласмани во хартии од вредност

98	430	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на стопанската дејност
99	431	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на стопанската дејност
100	432	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на општествените дејности
101	433	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на стопанските дејности
102	434	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ
103	435	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на банките и други финансиски организации
104	436	— Краткорочни пласмани во хартии од вредност на други КОС

1	2	3	4	5	6	7
ж) Здружени средства						
105	440 —	Здружени средства во ОЗТ на стопанската дејност				
106	441 —	Здружени средства во СИЗ на стопанската дејност				
107	442 —	Здружени средства во ОЗТ на општествените дејности				
108	443 —	Здружени средства во СИЗ на општествените дејности				
109	444 —	Здружени средства во ОПЗ				
110	445 —	Здружени средства во банки и други финансиски организации				
111	446 —	Здружени средства кај други КОС				
112	448 —	Вложени средства кај странски лица				

VI. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ

а) Побарувања по краткорочни кредити во девизи

113	320 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност				
114	321 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од СИЗ на стопанската дејност				
115	322 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОЗТ на општествените дејности				
116	323 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од СИЗ на општествените дејности				
117	324 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од ОПЗ				
118	325 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации				
119	326 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од други КОС				
120	328 —	Побарувања по краткорочни кредити во девизи од странски лица				

б) Краткорочни побарувања од меѓубанкарско работење во девизи

121	360 —	Краткорочни побарувања во девизи од народни банки				
122	361 —	Краткорочни побарувања во девизи од деловни единици на банка во рамките на основна банка				
123	362 —	Краткорочни побарувања во девизи од основни банки во рамките на здружена банка				
124	363 —	Краткорочни побарувања во девизи од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки				

в) Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други пласмани во девизи

125	330 —	Пласмани во хартии од вредност во девизи на КОС				
126	331 —	Пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица				
127	332 —	Орочени девизни средства во странство				
128	333 —	Издвоени девизни средства кај народната банка				
129	334 —	Пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации				
130	335 —	Пласмани во девизи кај мешовити друштва во странство				
131	337 —	Други пласмани во девизи во Југославија				
132	338 —	Други пласмани во девизи во странство				

VII. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДИНАРИ

а) Долгорочни кредити за посебни намени дадени на организации на здружениот труд — стопанската дејност

133	500 —	Долгорочни кредити за извоз на стоки на кредит				
134	501 —	Долгорочни кредит за увоз на стоки				

1	2	3	4	5	6	7
135	502 — Долгорочни кредити за производство					
136	503 — Долгорочни кредити за продажба и купување на кредит во Југославија на бродови и опрема					
137	504 — Долгорочни кредити за изведување инвестициони работи во странство на кредит					
138	505 — Долгорочни кредити за извоз на опрема и бродови на кредит					
139	506 — Долгорочни кредити за покритие на одобрени потрошувачки кредити					
140	507 — Долгорочни кредити за производство на станови за пазар					
141	508 — Други долгорочни кредити за посебни намени					
	б) Долгорочни кредити за обртни средства					
142	510 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност					
143	511 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност					
144	512 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности					
145	513 — Долгорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности					
146	514 — Долгорочни кредити дадени на ОПЗ					
147	515 — Долгорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации					
148	516 — Долгорочни кредити дадени на други КОС					
149	517 — Долгорочни потрошувачки кредити дадени на населението					
150	518 — Долгорочни кредити дадени на странски лица					
	в) Санациони долгорочни кредити					
151	570 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на стопанската дејност					
152	571 — Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на стопанската дејност					
153	572 — Санациони долгорочни кредити дадени на ОЗТ на општествените дејности					
154	573 — Санациони долгорочни кредити дадени на СИЗ на општествените дејности					
155	575 — Санациони долгорочни кредити дадени на банки и на други финансиски организации					
156	576 — Санациони долгорочни кредити дадени на други КОС					
	г) Долгорочни побарувања од меѓубанкарско работење					
157	560 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други деловни единици на банка во рамките на основна банка					
158	561 — Долгорочни побарувања по дадени средства на други основни банки во рамките на здружена банка					
159	562 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија за кредитирање на посебни намени					
160	563 — Долгорочни кредити дадени на банки од динарската противвредност на странски кредити					
161	564 — Долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија за кредитирање на станбената изградба					
162	567 — Други долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија					
163	568 — Долгорочни побарувања по дадени средства на банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки					
	д) Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба					
164	550 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на стопанската дејност					
165	551 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на стопанската дејност					
166	552 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОЗТ на општествените дејности					
167	553 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на СИЗ на општествените дејности					
168	554 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на ОПЗ					

1	2	3	4	5	6	7
169	555	— Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на банки и други финансиски организации				
170	556	— Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на други КОС				
171	557	— Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба дадени на населението				

г) Долгорочни кредити за инвестиции во основни средства

172	520	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на стопанската дејност				
173	521	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на стопанската дејност				
174	522	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОЗТ на општествените дејности				
175	523	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на СИЗ на општествените дејности				
176	524	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на ОПЗ				
177	525	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на банки и на други финансиски организации				
178	526	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на други КОС				
179	527	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на населението				
180	528	— Долгорочни кредити за инвестиции дадени на странски лица				

е) Долгорочни пласмани во хартии од вредност

181	530	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на стопанската дејност				
182	531	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на стопанската дејност				
183	532	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОЗТ на општествените дејности				
184	533	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на СИЗ на општествените дејности				
185	534	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на ОПЗ				
186	535	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на банки и други финансиски организации				
187	536	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност на други КОС				

ж) Здружени и отстапени средства

188	540	— Здружени и отстапени средства во ОЗТ на стопанската дејност				
189	541	— Здружени и отстапени средства во СИЗ на стопанската дејност				
190	542	— Здружени и отстапени средства во ОЗТ на општествените дејности				
191	543	— Здружени и отстапени средства во СИЗ на општествените дејности				
192	544	— Здружени и отстапени средства во ОПЗ				
193	545	— Здружени и отстапени средства во банки и други финансиски организации				
194	546	— Здружени и отстапени средства кај други КОС				
195	548	— Вложени средства кај странски лица				

VIII. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ

а) Долгорочни кредити во девизи

196	340	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ на стопанската дејност				
197	341	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ на стопанската дејност				
198	342	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОЗТ на општествените дејности				
199	343	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од СИЗ на општествените дејности				

1	2	3	4	5	6	7
200	344	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од ОПЗ				
201	345	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации				
202	346	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од други КОС				
203	348	— Побарувања по долгорочни кредити во девизи од странски лица				
б) Долгорочни побарувања од меѓубанкарско работење во девизи						
204	363	— Долгорочни побарувања во девизи од народни банки				
205	366	— Долгорочни побарувања во девизи од деловни единици на банка во рамките на основна банка				
206	367	— Долгорочни побарувања во девизи од основни банки во рамките на здружена банка				
207	368	— Долгорочни побарувања во девизи од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки				
в) Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други пласмани во девизи						
208	350	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на КОС				
209	351	— Долгорочни пласмани во хартии од вредности во девизи на странски лица				
210	352	— Орочени девизни средства во странство				
211	354	— Долгорочни пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации				
212	355	— Долгорочни пласмани во девизи кај мешовити друштва во странство				
213	357	— Други долгорочни пласмани во девизи во Југославија				
214	358	— Други долгорочни пласмани во девизи во странство				
IX. ЗАЛИХИ, ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ						
а) Залихи на материјали и ситен инвентар						
215	030	— Залихи на материјали				
216	031	— Залихи на ситен инвентар				
217	032,	— Ситен инвентар во употреба				
	033					
218	034	— Таксени и даночни вредносници кај народна банка				
219	035	— Таксени и даночни вредносници кај СОК				
220	037	— Залози				
221	038	— Нумизматички збирки				
б) Основни средства во употреба						
222	000	— Земјишта				
223	002	— Градежни објекти				
224	003	— Опрема				
225	006	— Материјални права				
226	007	— Основачки вложувања				
227	008	— Други основни средства				
228	ВКУПНО (ред. број 222 до ред. број 227)					
229	022	— Исправка на вредноста на градежните објекти				
230	023	— Исправка на вредноста на опремата				
231	026	— Исправка на вредноста на материјалните права				
232	027	— Исправка на вредноста на основачките вложувања				
233	028	— Исправка на вредноста на други основни средства				
234	ВКУПНО (ред. број 229 до ред. број 233)					

1	2	3	4	5	6	7
235	ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА СПОРЕД СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ (ред. број 228 минус ред. број 234)					
	в) Основни средства во подготовка					
236	010	— Издвоени парични средства за инвестиции				
237	011	— Побарувања за аванси по основ на инвестиции				
238	012	— Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства				
239	013	— Залихи на инвестициони материјали				
240	014	— Инвестиции во тек — градежни објекти				
241	015	— Инвестиции во тек — опрема				
242	016	— Инвестиции во тек — друго				
	г) Пласмани и издвоени средства според посебни прописи					
243	040	— Издвоени средства по основ на инвестиции				
244	041	— Задолжителни пласмани по основ на инвестиции				
245	042	— Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој				
246	043	— Заем според прописи на ОПЗ				
	Х. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВОН ОД УПОТРЕБА					
247	090	— Трајно неупотребливи основни средства				
	091					
248	092	— Запрени инвестиции				
249	093	— Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и надомести				
250	094					
	095	— Сомнителни и спорни побарувања по пласмани				
	096					
251	097	— Непокриена загуба				
252	098	— Покриена загуба од средствата со обврска за враќање				
	Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ					
253	050	— Парични средства на резервите				
254	051	— Благајнички записи од средствата на резервите				
255	052	— Обврзници од средствата на резервите				
256	053	— Есконтирани меници од средствата на резервите				
257	054	— Други хартии од вредност од средствата на резервите				
258	055	— Здружени средства на резервите				
259	056	— Привремено користење на средства на резервите за обезбедување на тековната ликвидност				
260	057	— Привремено користење на средства на резервите за отпис на ненаплативи побарувања				
261	058	— Други пласмани на средствата на резервите				
	В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНАТА ОДГОВОРНОСТ					
262	060	— Парични средства на солидарната одговорност				
263	061	— Привремено користени средства на солидарната одговорност за вложувања во определени намени				
264	068	— Други пласмани на средствата на солидарната одговорност				
	Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ					
265	070	— Парични средства за други намени				
266	071	— Пласмани на средствата за други намени				
	Д. ПОБАРУВАЊА ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ					
	И. ВО ДИНАРИ					
	а) Побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани (краткорочни)					
267	480	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				

1	2	3	4	5	6	7
268	481	— Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
269	482	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
270	483	— Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
271	484	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ				
272	485	— Побарувања по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации				
273	486	— Побарувања по работи од името и за сметка на други КОС				
274	487	— Побарувања по работи од името и за сметка на населението				
275	488	— Побарувања по работи од името и за сметка на странски лица				

б) Побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани (долгорочни)

276	580	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				
277	581	— Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
278	582	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
279	583	— Побарувања по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
280	584	— Побарувања по работи од името и за сметка на ОПЗ				
281	585	— Побарувања по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации				
282	586	— Побарувања по работи од името и за сметка на други КОС				
283	587	— Побарувања по работи од името и за сметка на населението				
284	588	— Побарувања по работи од името и за сметка на странски лица				

II. ВО ДЕВИЗИ

а) Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на правни лица и граѓани

285	380	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				
286	381	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
287	382	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
288	383	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
289	384	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на ОПЗ				
290	385	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации				
291	386	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на други КОС				
292	387	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на населението				
293	388	— Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на странски лица				

ВКУПНА АКТИВА

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА — АКТИВНИ КОНТА

ПАСИВА

1	2	3	4	5	6	7
А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА						
1. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВО ДИНАРИ						
а) Фондови						
294	900	—	Фонд на основните средства			
б) Здружени средства						
295	910	—	Здружени средства на ОЗТ на стопанската дејност			
296	911	—	Здружени средства на СИЗ на стопанската дејност			
297	912	—	Здружени средства на ОЗТ на општествените дејности			
298	913	—	Здружени средства на СИЗ на општествените дејности			
299	914	—	Здружени средства на ОПЗ			
300	915	—	Здружени средства на банка и на други финансиски организации			
301	916	—	Здружени средства на други КОС			
302	917	—	Здружени средства на населението			
303	918	—	Вложени средства на странски лица			
в) Долгорочни депозити						
304	920	—	Долгорочни депозити на ОЗТ на стопанската дејност			
305	921	—	Долгорочни депозити на СИЗ на стопанската дејност			
306	922	—	Долгорочни депозити на ОЗТ на општествените дејности			
307	923	—	Долгорочни депозити на СИЗ на општествените дејности			
308	924	—	Долгорочни депозити на ОПЗ			
309	925	—	Долгорочни депозити на банки и на други финансиски организации			
310	926	—	Долгорочни депозити на други КОС			
311	927	—	Долгорочни депозити на населението			
312	928	—	Долгорочни депозити на странски лица			
г) Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност						
313	930	—	Долгорочни обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по хартии од вредност			
314	931	—	Долгорочни обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по хартии од вредност			
315	932	—	Долгорочни обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по хартии од вредност			
316	933	—	Долгорочни обврски спрема СИЗ на општествените дејности по хартии од вредност			
317	934	—	Долгорочни обврски спрема ОПЗ по хартии од вредност			
318	935	—	Долгорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по хартии од вредност			
319	936	—	Долгорочни обврски спрема други КОС по хартии од вредност			
320	937	—	Долгорочни обврски спрема населението по хартии од вредност			
321	938	—	Долгорочни обврски спрема странски лица по хартии од вредност			
д) Обврски по долгорочни кредити						
322	940	—	Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на стопанската дејност			
323	941	—	Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на стопанската дејност			
324	942	—	Обврски по долгорочни кредити спрема ОЗТ на општествените дејности			
325	943	—	Обврски по долгорочни кредити спрема СИЗ на општествените дејности			
326	944	—	Обврски по долгорочни кредити спрема ОПЗ			
327	945	—	Обврски по долгорочни кредити спрема банки и други финансиски организации			

1	2	3	4	5	6	7
328	946	— Обврски по долгорочни кредити спрема други КОС				
329	948	— Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица				
г) Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба						
330	950	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОЗТ на стопанската дејност				
331	951	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од СИЗ на стопанската дејност				
332	952	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОЗТ на општествените дејности				
333	953	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од СИЗ на општествените дејности				
334	954	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од ОПЗ				
335	955	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од банки и од други финансиски организации				
336	956	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од други КОС				
337	957	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од населението				
е) Долгорочни обврски од меѓубанкарско работење						
338	960	— Долгорочни обврски по примени средства по други деловни единици на банка во рамките на основна банка				
339	961	— Долгорочни обврски по примени средства од друга основна банка во рамките на здружена банка				
340	962	— Обврски по долгорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на посебни намени				
341	963	— Обврски по долгорочни кредити од динарската противвредност на странски кредити примени од народните банки				
342	964	— Обврски по долгорочни кредити од примарната емисија за кредитирање на станбено-комуналната изградба				
343	965	— Обврски по други долгорочни кредити од примарната емисија				
344	966	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од други деловни единици на банки во рамките на основна банка				
345	967	— Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба од друга основна банка во рамките на здружена банка				
346	968	— Долгорочни обврски по примени средства од банки и други финансиски организации во странство основани од основните банки				
ж) Други долгорочни обврски						
347	970	— Обврски за изработени банкноти и ковани пари				
348	975	— Обврски за отстапени средства				
349	978	— Други долгорочни обврски				
II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВО ДЕВИЗИ						
а) Долгорочни депозити во девизи						
350	760	— Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ на стопанската дејност				
351	761	— Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на стопанската дејност				
352	762	— Долгорочни депозити во девизи на ОЗТ на општествените дејности				
353	763	— Долгорочни депозити во девизи на СИЗ на општествените дејности				

1	2	3	4	5	6	7
354	764	— Долгорочни депозити во девизи на ОПЗ				
355	765	— Долгорочни депозити во девизи на банки и на други финансиски организации				
356	766	— Долгорочни депозити во девизи на други КОС				
357	767	— Долгорочни депозити во девизи на населението				
358	768	— Долгорочни депозити во девизи на странски лица				

б) Обврски по долгорочни кредити и други обврски во девизи

359	770	— Долгорочни кредити во девизи од народните банки				
360	771	— Долгорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации				
361	772	— Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации				
362	773	— Долгорочни кредити во девизи од други КОС				
363	774	— Долгорочни кредити во девизи од странски лица				
364	775	— Долгорочни обврски во девизи спрема други деловни единици на банка во рамките на основна банка				
365	776	— Долгорочни обврски во девизи спрема други основни банки во рамките на здружена банка				
366	777	— Долгорочни обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки				

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ВО ДИНАРИ

а) Депозити на жиро-сметки

367	800	— Жиро-сметки на ОЗТ на стопанската дејност				
368	801	— Жиро-сметки на СИЗ на стопанската дејност				
369	802	— Жиро-сметки на ОЗТ на општествените дејности				
370	803	— Жиро-сметки на СИЗ на општествените дејности				
371	804	— Жиро-сметки на ОПЗ				
372	805	— Жиро-сметки на банки и на други финансиски организации				
373	806	— Жиро-сметки на други КОС				
374	807	— Жиро и тековни сметки на населението				
375	808	— Жиро-сметки на странски лица				

б) Депозити на сметките на заедничката потрошувачка

376	810	— Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ на стопанската дејност				
377	811	— Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ на стопанската дејност				
378	812	— Сметки на заедничката потрошувачка на ОЗТ на општествените дејности				
379	813	— Сметки на заедничката потрошувачка на СИЗ на општествените дејности				
380	814	— Сметки на заедничката потрошувачка на ОПЗ				
381	815	— Сметки на заедничката потрошувачка на банки и други финансиски организации				
382	816	— Сметки на заедничката потрошувачка на други КОС				

в) Други депозити по видување

383	820	— Други депозити по видување на ОЗТ на стопанската дејност				
384	821	— Други депозити по видување на СИЗ на стопанската дејност				
385	822	— Други депозити по видување на ОЗТ на општествените дејности				
386	823	— Други депозити по видување на СИЗ на општествените дејности				
387	824	— Други депозити по видување на ОПЗ				
388	825	— Други депозити по видување на банки и на други финансиски организации				
389	826	— Други депозити по видување на други КОС				
390	827	— Други депозити по видување на населението				
391	828	— Други депозити по видување на странски лица				

1	2	3	4	5	6	7
г) Краткорочни обврски по издадени хартии од вредности						
392	830	— Краткорочни обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по хартии од вредност				
393	831	— Краткорочни обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по хартии од вредност				
394	832	— Краткорочни обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по хартии од вредност				
395	833	— Краткорочни обврски спрема СИЗ на општествените дејности по хартии од вредност				
396	834	— Краткорочни обврски спрема банки и други финансиски организации по хартии од вредност				
397	835	— Краткорочни обврски спрема ОПЗ по хартии од вредност				
398	836	— Краткорочни обврски спрема други КОС по хартии од вредност				
399	837	— Краткорочни обврски спрема населението по хартии од вредност				
400	838	— Краткорочни обврски спрема странски лица по хартии од вредност				
д) Орочени депозити						
401	870	— Орочени депозити на ОЗТ на стопанската дејност				
402	871	— Орочени депозити на СИЗ на стопанската дејност				
403	872	— Орочени депозити на ОЗТ на општествените дејности				
404	873	— Орочени депозити на СИЗ на општествените дејности				
405	874	— Орочени депозити на ОПЗ				
406	875	— Орочени депозити на банки и на други финансиски организации				
407	876	— Орочени депозити на други КОС				
408	877	— Орочени депозити на населението				
409	878	— Орочени депозити на странски лица				
ѓ) Обврски по краткорочни кредити						
410	840	— Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ на стопанската дејност				
411	841	— Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ на стопанската дејност				
412	842	— Обврски по краткорочни кредити спрема ОЗТ на општествените дејности				
413	843	— Обврски по краткорочни кредити спрема СИЗ на општествените дејности				
414	844	— Обврски по краткорочни кредити спрема банки и други финансиски организации				
415	845	— Обврски по краткорочни кредити на ОПЗ				
416	846	— Обврски по краткорочни кредити на други КОС				
417	848	— Обврски по краткорочни кредити на странски лица				
е) Здружени средства						
418	850	— Здружени средства на ОЗТ на стопанската дејност				
419	851	— Здружени средства на СИЗ на стопанската дејност				
420	852	— Здружени средства на ОЗТ на општествените дејности				
421	853	— Здружени средства на СИЗ на општествените дејности				
422	854	— Здружени средства на банки и на други финансиски организации				
423	855	— Здружени средства на ОПЗ				
424	856	— Здружени средства на други КОС				
425	857	— Здружени средства на населението				
426	858	— Вложени средства на странски лица				
ж) Краткорочни обврски од меѓубанкарско работење						
427	860	— Краткорочни обврски по примени средства од други деловни единици на банка во рамките на основна банка				
428	861	— Краткорочни обврски по примени средства од друга основна банка во рамките на здружена банка				

1	2	3	4	5	6	7
429	862	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање работи на извозот на стоки и ус- луги				
430	863	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање на производство на определени земјоделски производи				
431	864	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање на производството на определени залихи на земјоделски производи				
432	865	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање на увозот на сировини и репродук- циони материјали				
433	866	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање на продажбата и купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Југославија				
434	867	— Обврски по краткорочни кредити од примарната еми- сија за кредитирање на други посебни намени				
435	868	— Краткорочни обврски по примени средства од банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки				

IV. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕД- СТВА ВО ДЕВИЗИ

а) Депозити по видување во девизи на домашни банки и странски лица

436	700	— Девизни тековни сметки на домашни банки и други финансиски организации
437	701	— Девизни тековни сметки на странски банки и други финансиски организации
438	702	— Девизни сметки на мешовити друштва во странство
439	703	— Девизни сметки на банки и на други финансиски орга- низации во странство основани од основни банки
440	704	— Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции
441	705	— Клириншки лоро покриени акредитиви и гаранции
442	706	— Примени покрија по чекови и кредитни писма
443	708	— Други депозити по видување во девизи на странски лица

б) Депозити по видување во девизи на организации на здружениот труд на стопанската дејност

444	710	— Федовни девизни сметки на ОЗТ на стопанската дејност
445	711	— Девизни сметки на претпријатија, погони и единици во странство на ОЗТ на стопанската дејност
446	712	— Посебни сметки на ОЗТ на стопанската дејност
447	713	— Девизни сметки по експортни работи на ОЗТ на стопан- ската дејност
448	714	— Девизни сметки на слободно располагање на ОЗТ на стопанската дејност
449	715	— Девизни средства од остварена добивка во странство на ОЗТ на стопанската дејност
450	716	— Девизни сметки на увозници на ОЗТ на стопанската дејност
451	717	— Девизни средства од кредити во странство на ОЗТ на стопанската дејност
452	718	— Девизни средства примени од странски лица на име влог во заедничко работење на ОЗТ на стопанската дејност
453	719	— Други девизни средства на ОЗТ на стопанската дејност

в) Депозити по видување во девизи на други корисници

454	720	— Девизни сметки на СИЗ на стопанската дејност
455	721	— Девизни сметки на ОЗТ на општествените дејности
456	722	— Девизни сметки на СИЗ на општествените дејности
457	723	— Девизни сметки на ОПЗ
458	726	— Девизни сметка на други КОС
459	727	— Девизни сметки и други депозити по видување на на- селението

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

г) Други депозити по видување и други обврски во девизи

460	730	— Иселенички влогови
461	731	— Девизни сметки на странски консигнациони складови
462	732	— Девизни средства од заеми што ги разликуваат ОЗТ на стопанската дејност
463	733	— Дел од девизните влогови на штедење на југословенски граѓани кај странски банки
464	738	— Други депозити по видување и други обврски во девизи

д) Краткорочни орочени депозити во девизи

465	740	— Орочени депозити во девизи на ОЗТ на стопанската дејност
466	741	— Орочени депозити во девизи на СИЗ на стопанската дејност
467	742	— Орочени депозити во девизи на ОЗТ на општествените дејности
468	743	— Орочени депозити во девизи на СИЗ на општествените дејности
469	744	— Орочени депозити во девизи на ОПЗ
470	745	— Орочени депозити во девизи на банки и на други финансиски организации
471	746	— Орочени депозити во девизи на други КОС
472	747	— Орочени депозити во девизи на населението
473	748	— Орочени депозити во девизи на странска лица

ѓ) Обврски по краткорочни кредити и други обврски во девизи

474	750	— Краткорочни кредити во девизи од народните банки
475	751	— Краткорочни кредити во девизи од домашни банки и други финансиски организации
476	752	— Краткорочни кредити во девизи од странски банки и други финансиски организации
477	753	— Краткорочни кредити во девизи од други КОС
478	754	— Краткорочни кредити во девизи од странски лица
479	755	— Краткорочни обврски во девизи спрема други деловни единици на банка во рамките на основна банка
480	756	— Краткорочни обврски во девизи спрема други основни банки во рамките на здружена банка
481	757	— Краткорочни обврски во девизи спрема банки и други финансиски организации во странство основани од основни банки

V. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ

а) Обврски по дадени инструменти за плаќање

482	230	— Дадени чекови
483	231	— Дадени меници
484	238	— Дадени други инструменти за плаќање

б) Обврски спрема добавувачи

485	220	— Добавувачи за основни средства во Југославија
486	221	— Добавувачи за основни средства во странство
487	222	— Добавувачи за обртни средства во Југославија
488	223	— Добавувачи за обртни средства во странство

в) Обврски од приходи

489	200	— Обврски спрема работната заедница за редовна дејност
490	201	— Обврски спрема работната заедница за посебни намени
491	202	— Обврски за даноци и други давачки од заеднички доход
492	203	— Обврски за придонеси од заеднички доход

1	2	3	4	5	6	7
г) Обврски по основ на распределба на заеднички доход						
493	210	— Обврски спрема ОЗТ на стопанската дејност по основ на распределба на заеднички доход				
494	211	— Обврски спрема СИЗ на стопанската дејност по основ на распределба на заеднички доход				
495	212	— Обврски спрема ОЗТ на општествените дејности по основ на распределба на заеднички доход				
496	213	— Обврски спрема СИЗ на општествените дејности по основ на распределба на заеднички доход				
497	215	— Обврски спрема банки и други финансиски организации по основ на распределба на заеднички доход				
498	216	— Обврски спрема други КОС по основ на распределба на заеднички доход				
499	217	— Обврски спрема населението по основ на распределба на заеднички приход				
500	218	— Обврски спрема странски лица по основ на распределба на заеднички приход				
д) Обврски по задолжителни депозити						
501	240	— Жиро-сметки на банки кај народната банка				
502	241	— Задолжителна резерва на банки кај народната банка				
503	242	— Други депонирани средства на банки кај народната банка				
ѓ) Обврски од деловни односи во динари						
504	250	— Обврски по основ на камати и надомести				
505	251	— Обврски по основ на курсни разлики				
506	252	— Обврски спрема работната заедница				
507	253	— Обврски за помалку платени даноци, придонеси и други давачки од заеднички доход				
508	254	— Други обврски				
509	255	— Примени аванси				
е) Обврски од деловни односи во девизи						
510	256	— Обврски во девизи по основ на камати и надомести				
511	257	— Други обврски во девизи				
512	258	— Примени аванси во девизи				
ж) Интерни пресметковни односи						
513	270	— Обврски спрема деловни организациони делови на банка во Југославија				
514	271	— Обврски спрема деловни организациони делови на банка во странство				
з) Пресметковни односи помеѓу народни банки						
515	280	— Обврски спрема Народната банка на Југославија за отстапени и пренесени средства од примарната емисија				
516	281	— Обврски спрема народните банки по други основи				
с) Пасивни временски разграничувања						
517	290	— Камати				
518	291	— Курсни разлики				
519	292	— Обврски во пресметка				
520	295	— Пресметани приходи				
521	298	— Други пасивни временски разграничувања				
Б. РЕЗЕРВЕН ФОНД						
522	902	— Резервен фонд				
В. ФОНД НА СОЛИДАРНАТА ОДГОВОРНОСТ						
523	901	— Фонд на солидарната одговорност				

1	2	3	4	5	6	7
Г. ДРУГИ ФОНДОВИ						
524	908	— Други фондови				
Д. ОБВРСКИ ПО РАБОТИ ОД ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ПРАВНИ ЛИЦА И ГРАЃАНИ						
I. ВО ДИНАРИ						
а) Обврски по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани (долгорочни)						
525	980	— Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				
526	981	— Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
527	982	— Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
528	983	— Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
529	984	— Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ				
530	985	— Обврски по работи од името и за сметка на банки и други финансиски организации				
531	986	— Обврски по работи од името и за сметка на други КОС				
532	987	— Обврски по работи од името и за сметка на населението				
533	988	— Обврски по работи од името и за сметка на странски лица				
б) Обврски по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани (краткорочни)						
534	880	— Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				
535	881	— Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
536	882	— Обврски по работи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
537	883	— Обврски по работи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
538	884	— Обврски по работи од името и за сметка на ОПЗ				
539	885	— Обврски по работи од името и за сметка на банки и на други финансиски организации				
540	886	— Обврски по работи од името и за сметка на други КОС				
541	887	— Обврски по работи од името и за сметка на населението				
542	888	— Обврски по работи од името и за сметка на странски лица				
II. ВО ДЕВИЗИ						
а) Обврски по работи во девизи од името и за сметка на правни лица и граѓани						
543	780	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на стопанската дејност				
544	781	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на стопанската дејност				
545	782	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОЗТ на општествените дејности				
546	783	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на СИЗ на општествените дејности				
547	784	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на ОПЗ				
548	785	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на банки и на други финансиски				
549	786	— Обврски по работи во девизи од името и за сметка на други КОС				

1	2	3	4	5	6	7
550	787	Обврски по работи во девизи од името и за сметка на населението				
551	788	Обврски по работи во девизи од името и за сметка на странски лица				
ВКУПНА ПАСИВА						
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА — ПАСИВНИ КОНТА						

Раководител на книговодството,

Директор,

ЗАБЕЛЕШКА:

Кратенките употребени во овој биланс на состојбата ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ = организација на здружениот труд
- 2) СИЗ = самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ = општествено-политичка заедница
- 4) КОС = корисник на општествени средства
- 5) СОК = Служба на општественото книговодство

БАНКА _____

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ОД
1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19— ГОДИНА

Реден број	Конто	Елементи	Износ	
			на претход- ната го- дина	на теков- ната го- дина
1	2	3	4	5

АУТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

I РАСХОДИ

а) Камати на примени кредити и други средства

1	600	Камати дадени на ОЗТ на стопанската дејност
2	601	Камати дадени на СИЗ на стопанската дејност
3	602	Камати дадени на ОЗТ на општествените дејности
4	603	Камати дадени на СИЗ на општествените дејности
5	604	Камати дадени на ОПЗ
6	605	Камати дадени на банки и на други финансиски организации
7	606	Камати дадени на други КОС
8	607	Камати дадени на населението
9	608	Камати дадени на странски лица
10		ВКУПНО (1 до 9)

б) Материјални расходи и амортизација

11	610	Материјал и производствени услуги од други
12	611	Непроизводствени услуги од други
13	612	Дневници за службени патувања
14	613	Издатоци за реклама и пропаганда
15	614	Издатоци за репрезентација
16	615	Амортизација
17	618	Други материјални расходи
18		ВКУПНО (11 до 17)

1	2	3	4	5
в) Други расходи				
19	620	Надомести за банкарски услуги		
20	621	Надомести за услуги на СОК во платниот промет		
21	622	Расходи за изработка на банкноти и ковачки пари		
22	623	Расходи за изработка на таксени и даночни вредносници		
23	624	Расходи на девизно-вечуто работење		
24	625	Отписи на ненаплатени побарувања		
25	626	Расходи по основ на курсни разлики		
26	627	Лични расходи		
27	628	Други расходи		
28		ВКУПНО (19 до 27)		
г) Средства за работна заедница, даноци, придонеси и други давачки				
29	630	Средства за работната заедница — редовна дејност		
30	631	Средства за работната заедница — посебни намени		
31	632	Даноци и други давачки од заедничкиот доход		
32	633	Придонеси од заедничкиот доход		
33		ЕКУПНО (29 до 32)		
34		ВКУПНО (10 + 18 + 28 + 33)		
35		ОСТВАРЕН ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД (ред. број 66 минус ред. број 34)		
36		ВКУПНО (ред. број 34 плус ред. број 35 = ред. број 66)		
II. ПРИХОДИ				
а) Приходи по основ на учество во заеднички остварен доход				
37	650	Приходи од ОЗТ на стопанската дејност по основ на учество во заеднички остварен доход		
38	651	Приходи од СИЗ на стопанската дејност по основ на учество во заеднички остварен доход		
39	652	Приходи од други КОС по основ на учество во заеднички остварен доход		
40	653	Приходи од странски лица по основ на заеднички вложувања во странство		
41		ВКУПНО (37 до 40)		
б) Камати на дадени кредити				
42	660	Камати на дадени кредити на ОЗТ на стопанската дејност		
43	661	Камати на дадени кредити на СИЗ на стопанската дејност		
44	662	Камати на дадени кредити на ОЗТ на општествените дејности		
45	663	Камати на дадени кредити на СИЗ на општествените дејности		
46	664	Камати на дадени кредити на ОПЗ		
47	665	Камати на дадени кредити на банки и на други финансиски организации		
48	666	Камати на дадени кредити на други КОС		
49	667	Камати на дадени кредити на населението		
50	668	Камати на дадени кредити на странски лица		
51		ВКУПНО (42 до 50)		
в) Надомести за вршење на банкарски услуги				
52	670	Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОЗТ на стопанската дејност		
53	671	Надомести за вршење на банкарски услуги, од СИЗ на стопанската дејност		
54	672	Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОЗТ на општествените дејности		
55	673	Надомести за вршење на банкарски услуги, од СИЗ на општествените дејности		
56	674	Надомести за вршење на банкарски услуги, од ОПЗ		
57	675	Надомести за вршење на банкарски услуги, од банки и од други финансиски организации		

1	2	3	4	5
58	676	Надомести за вршење на банкарски услуги, од други КОС		
59	677	Надомести за вршење на банкарски услуги, од населението		
60	678	Надомести за вршење на банкарски услуги, од странски лица		
61		ВКУПНО (52 до 60)		
		г) Други приходи		
62	680	Приходи од казни, затези и други камати		
63	686	Приходи по основ на курсни разлики		
64	688	Други приходи		
65		ВКУПНО (62 до 64)		
66		ВКУПНО (41 + 51 + 61 + 65)		
67		ЗАГУБА (ред. број 34 минус ред. број 66)		
68		ВКУПНО (ред. број 66 плус ред. број 67 = ред. број 34)		
		Б. РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД		
		І. РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД НА ЧЛЕНОВИТЕ НА БАНКА И НА ДРУГИ УЧЕСНИЦИ		
69	696	ОЗТ стопанска дејност		
70	696	СИЗ стопанска дејност		
71	696	ОЗТ општествени дејности		
72	696	СИЗ општествени дејности		
73	696	Банки и други финансиски организации		
74	696	Други КОС		
75	696	Населението		
76	696	Странски лица		
77		ВКУПНО (69 до 76)		
		ІІ. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД		
78	695	Заеднички доход (ред. број 78 = ред. број 35)		

В. ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБА**І. ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБА**

79	699	Покритие на загуба без обврска за враќање		
80	699	Покритие на загуба од средствата со обврска за враќање		
81	697	Непокриена загуба		
82		ВКУПНО (ред. број 79 до 81 = ред. бр. 83)		

ІІ. ЗАГУБА

83	698	Загуба (ред. број 83 = ред. број 67)		
----	-----	--------------------------------------	--	--

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

1	900	Дел од заедничкиот доход внесен во фондот на основните средства		
2	901	Дел од заедничкиот доход внесен во фондот на солидарната одговорност		
3	902	Дел од заедничкиот доход внесен во резервниот фонд		

1	2	3	4	5
4	908	Дел од заедничкиот доход внесен во други фондови		
5		Дел од заедничкиот доход за здружени средства		
6		Дел од заедничкиот доход за исплата на организации и заедници		
7		Дел од заедничкиот доход за други намени		
8		ВКУПНО (ред. број 1 до ред. број 7 = ред. број 77)		

Раководител на книговодството,

Директор,

ЗАБЕЛЕШКА:

Кратенките употребени во овој биланс на приходите и расходите ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ = организација на здружениот труд,
- 2) СИЗ = самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ = општествено-политичка заедница
- 4) КОС = корисник на општествени средства

БАНКА _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
НА _____ 19____ ГОДИНА

Ред. број	Ознака на кон-тото	НАИМЕНУВАЊЕ	Почетна состојба 1 јануари 19____ година		Промет од 1 ја- нуари 19____ г. до _____ 19____ г. без почетната состојба		Вкупен промет од 1 јануари 19____ г. до _____ 19____ г.		Салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раководител на книговодството,

Директор,

299.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОНЗУЛАТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КИТО, ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР

1. Се укинува Конзулатот на СФРЈ во Кито, во Република Еквадор.

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за отворање на Конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Кито, во Еквадор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/59).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 336

21 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

300.

Врз основа на член 12 став 2 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот, на средствата за лични доходи и на другите примања на работниците во органите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73 и 56/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Одлуката за зголемување на средствата за лични доходи за определени работни места во органите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/74) во точка 1 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) за работните места на кои во полното работно време се вршат работи под посебни услови на трудот под кои, во смисла на оваа одлука, се подразбира:

— вршење на работи врзани за опасност за здравјето и животот на работниците, како што се работа со хемиски и други средства и материји штетни за здравјето;

— вршење на шифротелепринтерски работи и работи на криптозаштита;

— работа на работни места на кои се вршат определени работи на основната дејност во дипломатската и конзуларната служба;“.

Одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) за работните места на кои непосредно се вршат работи на безбедноста на воздушната пловидба и на условите на летањето — работи на пилот и на друг летачки персонал и работи на инспектор летач.“

Одредбата под 3 се брише.

2. Точка 2 се менува и гласи:

„Зголемувањето на средствата за лични доходи се определува, и тоа:

1) за работните места од точка 1 одредба под 1 од оваа одлука до една петтина од пресметковниот основ на личниот доход;

2) за работните места од точка 1 одредба под 2 од оваа одлука до една шестина од пресметковниот основ за личниот доход.“

Средствата за зголемување на личните доходи за работните места од точка 1 одредба под 1 и 2 од оваа одлука ќе се одобруваат само за работните места што се пополнети според актот за систематизацијата на работните места.“

3. Точка 3 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот што раководи со органот, ги утврдува со, решеније за секој орган посебно, врз основа на оваа одлука, работните места за кои поради посебни услови на трудот се зголемуваат средствата за лични доходи на работниците на работните места, како и износот на зголемувањето за секое од тие работни места.“

4. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„За работните места во Кабинетот на Претседателот на Републиката посебна одлука за зголемување на средствата за лични доходи донесува, на предлог од функционерот што раководи со Кабинетот на Претседателот на Републиката, Сојузниот извршен совет.“

5. На органите што, според одредбите од оваа одлука, имаат право на средства за зголемување на личните доходи за определени работни места, износите на зголемувањето на личните доходи ќе се утврдат со нови решенија во согласност со одредбите од оваа одлука.

6. На органите на кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука им се исплатувани посебни средства за зголемување на личните доходи за определени работни места, ќе им се исплатуваат тие средства сè додека зголемувањето на пресметковниот основ за личниот доход не ќе го достигне износот на сегашниот пресметковен основ на личниот доход и на посебните средства заедно.

7. Износот на средствата за зголемување на личните доходи за определени работни места, утврден во определен (фиксен) износ, може да се менува само врз основа на посебна одлука на Сојузниот извршен совет.

8. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 336

21 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

301.

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема на здравството

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 48/76, 53/76, 14/77 и 18/77), во точка 1 по тар. бр. 73.18/3а се додава нов тар. број, кој гласи:

„73.21/4 Други конструкции
Ек.

Хируршки оперативни сали, во елементи за монтирање (модуларни хируршки единици), обложени со специјална пластична маса, со електричен развод и со приклучоци за централен систем за развод на гасови“.

2. Во тар. бр. 90.17/2 по алинејата петнаесетта се додава нова алинеја шеснаесетта, која гласи:

„— Специјални хируршки инструменти за кардиоваскуларна хирургија“.

3. Ова решение ќе се применува на увозот извршен во 1977 година.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 337

21 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

302.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА НА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Организациите на здружениот труд од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77), што според важечките прописи го пресметуваат вкупниот приход, односно заедничкиот приход и доход на одделни конти утврдени во Контниот план за организациите на здружениот труд, ги искажуваат средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите, вкупниот приход, материјалните трошоци на работењето и амортизацијата, заедничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, доходот на основната организација на здружениот труд и распоредот на тој доход, како и чистиот доход и распоредот на чистиот доход — според содржината на одделни конти пропишана со овој правилник.

Член 2

Организациите на здружениот труд вршат, согласно со одредбата на член 2 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд, самостојно расчленување на синтетичките сметки (конт) на аналитички сметки. Податоците за синтетичките сметки организациите на здружениот труд ги обезбедуваат на начинот што ѝ одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕЛНИТЕ КОНТА

1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни плазмани и средства за посебни намени

Член 3

На контата на групата 00 — Основни средства во употреба, се водат сите основни средства во употреба според категориите на основните средства согласно со законот, како и заедничките основни средства сразмерно на височината на вложените средства.

На контото 000 — Земјишта, се водат земјиштата со кои организацијата на здружениот труд управува и што ги користи во своето работење.

На контото 001 — Шуми, се водат сите видови шуми според видовите.

На контото 002 — Градежни објекти, се водат сите градежни објекти како што се: згради и други градежи, монтажни бараки и други монтажни објекти и вредности на рударски работи и длабински дупчења — што претставуваат основни средства.

На контото 003 — Опрема, се водат машини, уреди, постројки, средства за транспорт и врски, стандардни и специјални алати, лабораториска опрема, инструменти и апарати, инвентар и мебел и друга опрема, што сочинува основни средства во смисла на законот.

На контото 004 — Долгогодишни насади, се водат долгогодишните насади како што се: овоштарници, лозја, хмеларници, плантажи на дрвја и слично.

На контото 005 — Основно стадо, се води вредноста на добитокот што служи за вршење на стопанска дејност, освен добитокот во гоеење.

Вредноста на основното стадо на контото 005 се води според пазарните цени што се утврдуваат на крајот на годината. За утврдената разлика во цената се зголемува или намалува деловниот фонд, односно здружените средства, во согласност со самоуправната спогодба.

За зголемената вредност на основното стадо, утврдена според пазарните цени по основ на зголемување на тежината, односно бројот на грлата (при раст) на основното стадо, се задолжува контото 005 во корист на контото 762 — Приходи остварени во рамките на ОЗТ.

На контото 006 — Материјални права, се води вредноста на вложувањата за прибавување право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг и право на користење на производствено-техничка документација, како и вложувања во други видови на трајно унапредување на материјалната основа на трудот.

На контото 006 се искажуваат и вложувањата во основни средства што му припаѓаат на друг корисник на општествени средства и вложувања за стекнување право на располагање со основни средства што му припаѓаат на друг корисник на општествени средства, ако според одредбите на сојузниот закон не се сметаат како издатоци што се издоместуваат од вкупниот приход како материјални трошоци, како и вложувањата за стекнување на други материјални права во согласност со законот.

На контото 007 — Основачки вложувања, се водат издатоците направени во текот на основањето на организацијата на здружениот труд, издатоците направени за време на изградбата на нивните единици и издатоците направени за изградбата на нови основни средства, и тоа: за студии и истражувања, за откупи и отплати за изработка на инвестиционо-техничка документација, за школување на кадри, за интеркаларна камата, како и за трошоци на режијата во текот на основањето, односно изградбата.

На контото 008 — Други основни средства, се води вредноста на другите основни средства и на сред-

штвата што според важечките прописи се изедначени со основните средства што не се опфатени на други конта од оваа група на конта

Задолжувањето на одделни конта од оваа група се врши за прибавените основни средства со одобрение на соодветното конто во групата на контата 01 — Основни средства во подготовка.

Организацијата на здружениот труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањето од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр 22/74) ги води во рамките на соодветните конта од оваа група посебно основните средства чиј промет е ограничен.

Член 4

На контата на групата 01 — Основни средства во подготовка се водат паричните средства издвоени за инвестиции, побарувањата за дадените аванси по основ на инвестиции, побарувањата по основ на заеднички вложувања за изградба на основни средства, вредностите на залихите на инвестиционите материјали и на инвестициите во тек.

На контото 010 — Издвоени парични средства за инвестиции се водат паричните средства издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата што според важечките прописи се издвоени и чија употреба е ограничена во периодот на инвестирањето (ако се искажуваат како депозити), како и другите средства што се издвоени за финансирање на инвестициите, освен средствата издвоени за исплата на чекови и средствата на отворените акредитиви. На ова конто не се искажуваат средствата што по основ на инвестиции, во согласност со важечките прописи, се здружени за определени намени, односно се дадени како заем за определена намена.

На контото 013 — Залихи на инвестициони материјали, се води вредноста на инвестиционите материјали на залихи.

На контото 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти, се водат вредностите на вложувањата во градежните објекти.

На контото 015 — Инвестиции во тек — опрема, се водат вредностите на опремата чија монтажа е во тек и вредностите на набавената опрема.

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, се водат вредностите на вложувањата во други основни средства што не се опфатени на контата 014 и 015.

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и пресметка на набавката на основни средства оспособени за употреба.

Преносот на основните средства од контата 014, 015 и 016 се врши на товар на соодветните конта на групата 00 — Основни средства во употреба, во моментот кога тие средства се оспособени за употреба.

Член 5

На контата на групата 02 — Исправка на вредноста на основните средства, се води исправката на вредноста на основните средства, согласно се одредбите на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), во височината на пресметаната амортизација. За основните средства за кои не се пресметува амортизацијата или амортизацијата се пресметува по стапки пониски од пропишаните стапки, исправката на вредноста се врши по стапките утврдени со закон, со тоа што за разликата се задолжува контото 900 — Деловен фонд.

Организацијата на здружениот труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на

овластувањето од Законот за народната одбрана, ја води во рамките на соодветните конта од оваа група, посебно исправката на вредноста на основните средства чиј промет е ограничен.

Член 6

На контата од групата 03 — Здружени средства, се водат вредностите на здружените средства што организацијата на здружениот труд ги здружила со други организации на здружениот труд, односно со други корисници на општествени средства, а чиј рок на враќање е подолг од една година.

На соодветните конта од оваа група 03 се водат и здружените средства што организацијата на здружениот труд ги здружила со земјоделци и со други работни луѓе, како и средствата што организацијата на здружениот труд ги влосжила во странски фирми, на рок подолг од една година.

Член 7

На контата во групата 04 — Други долгорочни пласмани, се водат побарувањата со рок на втасаност подолг од една година по основ на долгорочни депозити, кредити, заеми, пласмани во хартии од вредност, како и по други долгорочни пласмани.

На контото 046 — Заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој, се водат побарувањата, односно обврзниците по основ на заемот даден во смисла на Законот за постојаните средства на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76).

На контото 047 — Заем според прописите на ОПЗ, се водат побарувањата, односно обврзниците по основ на дадени заеми на општествено-политичките заедници, во согласност со законот.

На контото 048 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни пласмани се водат побарувањата по основ на долгорочни пласмани во хартии од вредност, во согласност со закон. На ова конто се водат и другите долгорочни пласмани на средствата за кои не е предвидено посебно конто во оваа група на конта.

Член 8

На контата од групата 05 — Средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата и пласманите на средствата на резервите, во согласност со важечките прописи.

На контото 050 — Парични средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата.

На контото 051 — Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОЗТ, се водат средствата на резервите што основната организација на здружениот труд ги здружила со други основни организации на здружениот труд во рамките на работна организација, односно што работната организација ги здружила во рамките на сложена организација на здружениот труд.

На контото 052 — Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОПЗ, се водат средствата на резервите што организацијата на здружениот труд ги здружила во фондот на заедничките резерви на општествено-политичката заедница.

На контото 053 — Други здружени средства на резервите, се водат другите здружени средства на резервите што не можат да се искажат на контата 051 и 052.

На контото 054 — Побарувања по кредити за санација од средствата на резервите, се водат побарувањата по основ на кредити за санација дадени од средствата на резервите на други организации на здружениот труд, односно на други корисници на општествени средства.

На контото 055 — Пласмани во хартии од вредност и други пласмани на средствата на резервите, се водат средствата на резервите вложени во обврзници и други хартии од вредност и побарувањата по други пласмани на средствата на резервите.

На контото 058 — Други побарувања од средствата на резервите, се водат другите побарувања што не можат да се искажат на други конта од оваа група.

Член 9

На контата од групата 06 — Средствата на солидарноста, се водат паричните средства на солидарноста издвоени на посебна сметка кај Службата, средствата на солидарноста здружени со средствата на други организации на здружениот труд, односно со средствата на други корисници на општествени средства и други пласмани на средствата на солидарноста, во согласност со важечките прописи.

На контото 060 — Парични средства на солидарноста се водат паричните средства на солидарноста, што се издвоени на посебна сметка кај Службата, формирани според републички, односно покраински прописи донесени за спроведување на Договорот за формирање на средствата на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на погледници од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74) и по други основи.

На контото 061 — Здружени средства на солидарноста, се водат средствата на солидарноста здружени со средства на други организации на здружениот труд, односно со средства на други корисници на општествени средства.

На контото 068 — Други пласмани на средствата на солидарноста, се водат хартиите од вредност и побарувањата по основ на други пласмани на средствата на солидарноста.

Член 10

На контата од групата 07 — Средства за други намени, се водат средствата за други намени што организацијата на здружениот труд ги формира во согласност со важечките прописи и по други основи.

На контото 070 — Парични средства за други намени, се водат паричните средства за други намени што се издвоени на посебни сметки кај Службата.

На контото 078 — Други пласмани на средствата за други намени, се водат пласманите на средствата за други намени, освен здружените средства за други намени искажани на контото 071 — Здружени средства за други намени.

Член 11

На контата од групата 08 — Средствата на заедничката потрошувачка, се водат средствата на заедничката потрошувачка што се формираат и се користат во согласност со закон и со самоуправниот општ акт.

На контото 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка, се водат паричните средства на заедничката потрошувачка што се издвоени на посебна сметка кај Службата.

На контото 081 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во ОЗТ, се водат средствата на заедничката потрошувачка што основните организации на здружениот труд ги здружиле со други основни организации на здружениот труд во рамките на работната организација, односно сложената организација на здружениот труд.

На контото 082 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во СИЗ на домувањето, се водат средствата на заедничката потрошувачка што организациите на здружениот труд ги здружиле во СИЗ на домувањето по сите основи.

На контото 083 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во други СИЗ, се водат средствата на заедничката потрошувачка што организациите на здружениот труд ги здружиле во самоуправни интересни заедници, освен средствата на заедничката потрошувачка здружени во самоуправна интересна заедница на домувањето.

На контото 084 — Други здружени средства на заедничката потрошувачка, се водат средствата на заедничката потрошувачка здружени со средствата на други организации и заедници што не можат да се искажат на контата 081, 082 и 083.

На контото 085 — Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка, се водат средствата на заедничката потрошувачка вложени во обврзници и други хартии од вредност, орочените средства, побарувањата по кредити дадени на работници за изградба на станови, односно за подобрување на условите на домувањето и за други намени во согласност со закон и побарувањата по други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка.

На контото 086 — Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во употреба, се водат вредностите на објектите и опремата на заедничката потрошувачка со кои се задоволуваат потребите на домувањето, исхраната, одморот, рекреацијата, културата и другите потреби на заедничката потрошувачка.

На контото 087 — Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во изградба, се водат вредностите на објектите и опремата на заедничката потрошувачка, чија изградба или изработка е започната, а не е завршена. Завршените градежни објекти и опрема се пренесуваат на контото 086 — Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во употреба, а вредноста на завршените станбени згради, односно станови што се здружуваат во самоуправна интересна заедница на домувањето, се пренесуваат на контото 082.

На контото 088 — Побарувања од средствата на заедничката потрошувачка, се водат побарувањата по основ на продажба на средствата на заедничката потрошувачка и другите побарувања за кои во оваа група на конта не е предвидено посебно конто.

На контото 089 — Исправка на вредноста на објектите и опремата на заедничката потрошувачка, се води исправката на вредноста на објектите и опремата на заедничката потрошувачка, во согласност со одредбите на Законот за амортизацијата на основните средства на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства.

Член 12

На контото 090 — Трајно неупотребливи основни средства, се водат основните средства што се наоѓаат трајно вон од употреба и основните средства што нема да се употребуваат подолго од една година. Во рамките на ова конто се водат и расходуваниите основни средства до конечната ликвидација на тие средства.

На контото 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства, се водат отписите на трајно неупотребливите основни средства искажани на контото 090, во согласност со важечките прописи.

На контото 092 — Запрени инвестиции, се води вредноста на инвестициите чија изградба односно изработка е запрена врз основа на одлука на инвеститорот или важечките прописи.

На контото 093 — Сомнителни и спорни побарувања, се водат побарувања по кои е поведена постапка кај надлежниот суд заради наплата и побарувањата чија наплата, по оценка на организацијата на здружениот труд, е сомнителна.

На контото 093 се водат и износите на прожестирани чекови и меници, износите на побарува-

њата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, чиј рок на втасаност истекол, како и побарувањата од член 35 став 5 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 и 13/76).

На контото 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, се води исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања извршена на товар на контото 731 — Отпишани побарувања, односно на товар на контото 295 — Пресметани приходи.

На контото 094 се води и исправката на вредноста на протестираните чекови и меници, побарувањата содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, како и побарувањата во смисла на одредбата на член 35 став 5 од Законот за обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

На контото 095 — Непокриена загуба, се искажува непокриената загуба искажана во завршната сметка во согласност со важечките прописи, додека во постапката за санација не ќе се покрие.

Истовремено со преносот на непокриената загуба од контата на групата на контата 89 на контото 095, за износот на непокриената загуба се задолжува контото 900 — Деловен фонд во корист на контото 909 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата.

На контото 096 — Загуба покриена од деловниот фонд, се искажува делот на загубата што е покриен на товар на деловниот фонд во согласност со одредбите на чл. 9 и 36 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76). Во овој случај се задолжува ова konto во корист на контото 095.

На контото 096 му се одобрува износот на дел од чистот доход внесен во деловниот фонд на товар на контото 909 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата.

На контото 097 — Загуба покриена со кредит за санација, се искажува делот на загубата за кој загубените средства се надоместени со санационен кредит. Во овој случај се задолжува ова konto во корист на контото 095.

Контото 097 се одобрува за износот на отплатата на санациониот кредит на товар на контото 909 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд, ако во периодот од искажувањето на загубата на ова konto во деловниот фонд е внесен износот на чистиот доход најмалку во износот на отплатата на санациониот кредит. Ако во деловниот фонд не е внесен од чистиот доход износот во височината на отплатата на санациониот кредит, контото 097 се одобрува на товар на контото 095 — Непокриена загуба, за разликата помеѓу износот на отплатата на санациониот кредит и износот што е внесен во деловниот фонд.

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања

Член 13

На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства на жиро-сметката, на издвоените сметки, на отворените акредитиви, на девизните сметки, во благајната и на другите сметки на паричните средства.

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат паричните средства на жиро-сметката. На ова konto се евидентира вкупниот промет на паричните средства преку жиро-сметката.

На контото 101 — Благајна, се водат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет на паричните средства што се врши преку благајна.

На контото 102 — Девизни средства, се води динарската противвредност на девизите на сметките кај банките за секоја валута посебно, со тоа што девизите се искажуваат во динари според сред-

ниот дневен курс искажан во курсната листа што важи на денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресметката, согласно со одредбите на Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

На контото 103 — Отворени акредитиви, се водат средствата на отворените акредитиви издвоени на посебна сметка кај Службата. Во рамките на ова konto се водат посебно средствата на отворените акредитиви за инвестиции.

На контото 104 — Издвоени средства за исплата на чекови, се водат средствата на издвоената сметка кај Службата за исплата на чекови.

На контото 106 — Прродна сметка, се водат средствата на посебната сметка кај Службата за присобирање на приходи (реализација).

На контото 108 — Други парични средства, се водат другите парични средства, издвоени на посебна сметка кај Службата што не се искажуваат на другите conta.

Организацијата на здружениот труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањата од Законот за народната одбрана води, во рамките на ова konto, посебно издвоени средства на амортизацијата на посебна сметка кај Службата.

Член 14

На контата од групата 11 — Хартии од вредност — инструменти за плаќање, се водат вредностите на примените чекови, меници, обврзници и други хартии од вредност со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продадат (есконттираат) во смисла на важечките прописи.

На контото 111 — Меници, се водат мениците, освен мениците примени пред настанувањето на должничко-доверителските односи и освен мениците примени за обезбедување наплата на стоковен кредит.

На контото 112 — Обврзници и на контото 113 — Други хартии од вредност, се искажуваат хартиите од вредност со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продадат (есконттираат) според важечките прописи, освен хартиите од вредност што се водат на контата од групите 04, 05, 06, 07 и 08.

Член 15

На контата од групата 12 — Побарувања од купувачи, се водат побарувањата од купувачи по основ на продажба на производи, стоки и услуги, продажба на основни средства, како и други побарувања од купувачи.

На контото 120 — Покриени побарувања од купувачи на стопанската дејност, се водат побарувањата од купувачи од областа на стопанските дејности што се покриени со отворен акредитив или гаранција.

На контото 121 — Покриени побарувања од други купувачи, се водат побарувањата од купувачи од областа на вонстопанските дејности што се покриени со отворен акредитив или гаранција.

На контото 122 — Покриени побарувања од купувачи во странство, се водат побарувањата од купувачи во странство што се покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето според важечките прописи, освен побарувањата во чекови и меници, што се искажуваат на соодветните conta од групата 11.

На контото 123 — Купувачи на стопанската дејност, се водат побарувањата од купувачи од областа на стопанските дејности за кои не се примени инструменти за обезбедување на плаќањето.

На контото 126 — Други купувачи, се водат побарувањата од купувачи од областа на вонстопанските дејности за кои не се примени пропишани инструменти за обезбедување на плаќањето.

На контото 127 — Купувачи во странство, се водат побарувањата од купувачи во странство за кои не се примени инструментите за плаќање.

Член 16

На контата од групата 13 — Други побарувања од деловни односи се водат побарувањата за дадените аванси, побарувањата од работници, другите побарувања од деловните односи, како и побарувањата по основ на повеќе платени обврски од доходот, според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 130 — Побарувања за аванси, се водат побарувањата по основ на аванси дадени на добавувачи, освен побарувањата по авансите дадени на добавувачи по основ на инвестицији што се водат на контото 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестицији.

На контото 131 — Побарувања од работници, се водат побарувањата по основ на аконтациите дадени на работниците по службена работа и по основ на други обврски на работниците спрема организацијата на здружениот труд.

На контото 132 — Други побарувања од деловни односи, се водат побарувањата од деловни односи што не се опфатени со контата од групата 12 — Побарувања од купувачи, и со другите конта од оваа група.

На контото 132 се водат и побарувањата настанати по основ на дадените гаранции, авали на меници и дадените овластувања за давање на гаранција.

Член 17

На контата од групата 14 — Побарувања од заеднички приход и од заеднички доход, се водат побарувањата по основ на учество во заеднички приход, односно доход, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 18

На контата од групата 15 — Краткорочни пласмани, се водат побарувањата со рок на втасаност до една година, по основ на краткорочни депозити, кредити, пласмани и хартии од вредност и по други краткорочни пласмани, според називите на одделните конта од оваа група. На соодветните конта од оваа група се водат вредностите на здружените средства, што организацијата на здружениот труд ги здружила со средства на други организации на здружениот труд и интерни банки, чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 19

На контата од групата 16 — Финансиски и пресметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на работната организација по основ на промет на стоки и услуги, по основ на кредитни односи, здружување на средствата и други односи, според називите на одделните конта од оваа група. Во оваа група на конта се евидентираат и односите помеѓу основните организации на здружениот труд и нивните работни заедници. Во оваа група на конта не се евидентираат кредитните односи и односите по основ на здружување на средства помеѓу основните организации на здружениот труд, што се вршат преку интерна банка.

На контата од групата 16 се искажуваат и финансиските и пресметковните односи по основите од став 1 на овој член помеѓу основните организации на здружениот труд и работните организации во сложена организација на здружениот труд, ако основните организации на здружениот труд и работната организација се меѓусебно поврзани со здружување на трудот и средствата.

Под побарувања во смисла на важечките прописи, по краткорочни кредити се подразбираат побарувањата по дадени кредити чиј рок за враќање е пократок од една година, а под побарувања по

долгорочни кредити се подразбираат побарувањата по дадени кредити чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 20

На контата од групата 17 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатија и погони во странство, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу организациите на здружениот труд и претпријатија, погони и други едници во странство што тие ги основале или во кои учествуваат со свои средства во согласност со важечките прописи, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 21

На контата од групата 18 — Пресметан доход во залихи, се водат издатоците што се издиркуваат од доходот, а според важечките прописи можат да се засметаат на товар на вредноста на залихите според називите на одделните конта од оваа група.

Член 22

На контата од групата 19 — Активни временски разграничувања, се водат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци или не го товарат привремено пресметаниот доход, па се предмет на разграничување, платените обврски од доходот и од заедничкиот доход што временски се разграничуваат, износите на наплатените приходи и данокот на промет содржан во наплатените приходи.

На контото 190 — Трошоци на инвестиционото одржување, се водат однапред платените износи на трошоците на инвестиционото одржување, што во моментот на исплатата немаат карактер на трошоци.

На контото 191 — Други материјални трошоци, се водат однапред платените износи на другите материјални трошоци, што во моментот на исплатата немаат карактер на трошоци, како што се: закупнина, огрев, издатоци за реклама, пропаганда, репрезентација, освојување на ново производство и др.

На контото 192 — Платени обврски од доходот, се водат платените износи на обврските на доходот што во моментот на исплатата не го товарат привремено пресметаниот доход, бидејќи обврската за нивното плаќање втасува во рокови различни од роковите на обврските за нивното пресметување.

На контото 193 — Курсни разлики, се водат износите на курсните разлики, што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи, па поради тоа се предмет на разграничување.

На контото 194 — Платени обврски од заедничкиот доход, се водат платените износи на обврските од заедничкиот доход, што во моментот на исплатата не го товарат привремено пресметаниот доход, бидејќи обврската за нивното плаќање втасува во рокови различни од роковите на обврските за нивното пресметување.

На контото 195 — Наплатени приходи се водат наплатените износи остварени со продажба на производи, услуги и стоки, приходите остварени со здружување на трудот и средствата и другите приходи, побарувањата обезбедени со инструменти за плаќање и побарувањата по основ на дадени потрошувачки и стоковни кредити, со одобрение на соодветните конта на групите на конта 75, 76, 77 и 78.

Ако организацијата на здружениот труд во моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос изврши наплата во готово, прими чек или меница, или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос изврши наплата или добие гаранција, односно отворен акредитив, не врши книжење преку контото 195, туку ги задолжува контата 101, 110, 111, 120, 121, 122 на соодветните конта од групите 16 и 17, односно контото 230 — Обврски за аванси, со одобрение на соодветните конта од групите на контата 75, 76, 77 и 78. На истиот начин се постапува и во случај на продажба на производи, услуги и стоки на потрошувачки или стоковен кредит

со задолжување на контата 042, 043, 152, 153, односно на соодветните konta од групите 16 и 17.

На контото 196 — Данок на промет во наплатените приходи, се водат износите на данокот на промет содржани во наплатените приходи, како и износите на данокот на промет, покриени со инструменти за обезбедување на плаќањето.

На контото 198 — Други активни временски разграничувања, се водат износите на другите активни временски разграничувања за кои во оваа група на konta не е предвидено посебно konto.

3. КЛАСА 2: Тековни обврски

Член 23

На контата од групата 20 — Обврски по запрени даноци се водат запрените износи на данокот на промет и другите давачки наплатени кон продажната цена, како и запрените износи на даноците и на придонесите што организацијата на здружениот труд е должна да ги запре од обврзниците и да ги уплати, во определен рок, според називите на одделните konta од оваа група.

Уплатите на запрените даноци и придонеси ги товарат соодветните konta од оваа група.

Член 24

На контата од групата 21 — Обврски по инструменти за плаќање се водат вредностите на дадените чекови, меници и други инструменти за плаќање, со кои може да се врши плаќање преку пренос или кои можат да се продадат (есконттираат) во смисла на важечките прописи.

На контото 211 — Обврски по меници, се водат вредностите на меници дадени по настанувањето на должничко-доверителските односи, освен мениците дадени со обезбедување на исплата на стоквен кредит.

Член 25

На контата од групата 22 — Обврски спрема добавувачи, се водат обврските спрема добавувачи за основни и обртни средства, обврските за нефактурирани стоки и услуги и обврските за стоки примени во консигнација и комисион, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 26

На контата од групата 23 — Други обврски од деловни односи, се водат обврските за примените аванси, обврските спрема работниците, обврските по запирањата од работниците, другите обврски како и обврските по основ на помалку наплатени обврски од доходот, според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 231 — Обврски спрема работниците, се водат обврските по основ на неисплатени лични доходи на работниците што се депонирани на издвоена сметка кај Службата до конечната исплата.

На контото 232 — Обврски по запирања од работниците, се водат запрените износи од личниот доход по судски, административни и други одлуки.

На контото 236 — Обврски по втасани и неплатени отплати на кредити, се водат втасаните и неплатени отплати. Ако организацијата на здружениот труд не изврши отплата во договорениот рок, втасаните износи на отплатите се пренесуваат во корист на ова konto, а врз товар на соодветните konta од групите 26, 27, 91, 92 и 93.

На контото 238 — Други обврски, се водат другите обврски што не се опфатени со контата од групата 22 — Обврски спрема добавувачи, и со другите konta од оваа група.

Член 27

На контата од групата 24 — Обврски од заедничкиот приход и од заедничкиот доход, се водат обврските по основ на учество во заедничкиот приход, односно доход, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 28

На контата од групата 25 — Аконтации на личните доходи, се искажуваат исплатените аконтации на личните доходи и надоместите на личните доходи во текот на годината.

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, за износот на исплатените аконтации на личните доходи и за износот на исплатените надомести на личните доходи, како и за износот на пресметаните лични доходи и надомести на личните доходи, за периодот за кој не се исплатени аконтации на личните доходи најмалку во височината на личните доходи загарантирани со закон, се одобрува соодветното konto од оваа група на контата на товар на контото 870 — Дел од чистиот доход за лични доходи и на товар на контото 871 — Дел од чистиот доход за иновации, рационализации и сл.

На контото 250 — Аконтации на чистиот личен доход од работен однос, се искажуваат исплатените аконтации на чистиот личен доход во текот на годината од работен однос на неопределено време и од работен однос на определено време.

На контото 250 се искажува на крајот на годината и износот на делот од чистиот доход издвоен за чисти лични доходи над износот на исплатените аконтации на личните доходи и износот на надоместите на личните доходи, како и износот на пресметаниот личен доход за периодот за кој не се исплатени аконтации на личните доходи — сè според конечната пресметка на личниот доход на работниците за односната година.

На контото 251 — Надомести на чистиот личен доход за време на боледување, се искажуваат исплатените надомести на чистиот личен доход за време на боледување во текот на годината што ја товарат организацијата на здружениот труд.

На контото 252 — Други надомести на чистиот личен доход се искажуваат исплатените надомести на чистиот личен доход за деновите на празници кога не се работи, за време на користење на годишниот одмор, стручно оспособување и усовршување на кое работникот е упатен, како и во други случаи на отсуствување од работа утврдени со закон и со самоуправен општ акт.

На контото 252 се искажуваат и исплатените надомести за иновации, рационализации и други видови творештво во согласност со самоуправниот општ акт ако тие надомести не се исплатуваат од средствата за проширување, односно трајно унапредување на материјалната основа на трудот.

На контото 253 — Чист личен доход по други основи, се искажуваат исплатените износи на чистиот личен доход по сите други основи, освен од работен однос, што според важечките прописи имаат карактер на лични доходи.

На контото 255 — Даноци и придонеси од личниот доход, се искажуваат даноците и придонесите од аконтациите на личниот доход од работен однос од надоместите на личниот доход и од личните доходи по други основи.

При исплатите на аконтациите на личниот доход од работен однос, на надоместите на личниот доход и на личните доходи по други основи за износот на данокот од личниот доход и на придонесите од личниот доход се задолжува контото 255 во корист на соодветните konta од групата 28 — Обврски по запрени даноци и придонеси од личниот доход.

На контото 255 се искажува на крајот на годината, износот на делот на чистиот доход распределен за лични доходи што се однесува на даноците од личниот доход и на придонесите од личниот доход содржани во делот од личниот доход што не е исплатен.

Ако уплатата на данокот и на придонесите од личниот доход се врши според збирни стапки, за вкупниот износ на уплатените даноци и придонеси од личниот доход во текот на годината се задолжува

контото 255 — Даноци и придонеси од личниот доход со одобрение на контото 100 — Жиро-сметка. Во тој случај, на крајот на пресметковниот период се врши книжење на уплатените даноци и придонеси од личниот доход искажани на контото 255 на соодветните konta од групата 28 — Обврски по запрени даноци и придонеси од личниот доход, со истовремено задолжување и одобрение на тие konta.

Член 29

На контата од групата 26 — Финансиски и пресметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу основните организации на здружениот труд во состав на работната организација по основ на промет на стоки и услуги, кредитни односи, здружување на средства и други односи по основите наведени во називите на одделните konta од оваа група. Во оваа група на konta се евидентираат и односите помеѓу основните организации на здружениот труд и нивните работни заедници.

На контата од групата 26 се искажуваат и финансиските и пресметковните односи по основите од став 1 од овој член помеѓу основните организации на здружениот труд и работните организации во сложена организација на здружениот труд ако основните организации на здружениот труд и работните организации меѓусебно се поврзани со здружување на трудот и средствата.

Под краткорочни кредити, во смисла на важечките прописи се подразбираат обврските по примените кредити чиј рок за враќање е пократок од една година, а под долгорочни кредити, обврските по примените кредити чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 30

На контата од групата 27 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатија и погони во странство, се искажуваат финансиските и пресметковните односи помеѓу организациите на здружениот труд и претпријатија, погони и други единици во странство што тие ги основале или во учествуваат со свои средства, во согласност со важечките прописи, а според називите на одделните konta од оваа група.

Под краткорочни кредити, во смисла на важечките прописи, се подразбираат обврските по примените кредити чиј рок за враќање е пократок од една година, а под долгорочни кредити обврските од примени кредити чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 31

На контата од групата 28 — Обврски по запрени даноци и придонеси од личниот доход, се водат обврските по запрени даноци и придонеси од личниот доход од работен однос, надоместите на личниот доход и на личните доходи по други основи а кои се намираваат од делот на чистиот доход за лична потрошувачка. Овие обврски се книжат на товар на контото 255 — Даноци и придонеси од личниот доход, а во корист на одделните konta од оваа група по основите наведени во називите на контата. Уплатите на запрени даноци и придонеси од личниот доход се вршат на товар на соодветните konta од оваа група.

Член 32

На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на трошоците за инвестиционо одржување и на другите материјални трошоци, што нерамномерно настануваат и што зависат од обемот на производството или периодот на вкалкуирањето, пресметаните износи на обврската од доходот и од заедничкиот доход што временски се разграничуваат, како и износот на пресметаните приходи и износот на данокот на промет во тие приходи.

На контото 290 — Пресметани трошоци на инвестиционото одржување, се водат однапред пресметаните

трошоци за инвестиционо одржување, што во моментот на пресметувањето имаат карактер на фактични трошоци.

На контото 291 — Пресметани други материјални трошоци се водат износите на однапред пресметаните други материјални трошоци, што во моментот на пресметувањето имаат карактер на фактични трошоци.

На контото 292 — Пресметани обврски од доходот, се водат однапред пресметаните износи на обврските од доходот што во моментот на пресметувањето треба да го товарат привремено пресметаниот доход.

На контото 293 — Пресметани курсни разлики, се водат износите на курсните разлики што во моментот на пресметувањето немаат карактер на приходи, па поради тоа се предмет на разграничување.

На контото 294 — Пресметани обврски од заедничкиот доход се водат однапред пресметаните износи на обврските од заедничкиот доход, што во моментот на пресметувањето треба да го товарат привремено пресметаниот доход.

На контото 295 — Пресметани приходи, се водат износите по издадените фактури, сметки, привременни ситуации, пресметки и др., по основ на продажба на производи, стоки и услуги, приходи по основ на здружување на трудот и средствата и други приходи, со задолжување на соодветните konta од групите 12, 16 и 17.

Организацијата на здружениот труд не врши книжења на контото 295 ако во моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос наплатата ја извршила во готово, примила чек или меница, или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос извршила наплата, добила гаранција, или ѝ е отворен акредитив, како и ако производот, односно стоките ги продала или услугата ја извршила на потрошувачки или стоковен кредит.

На контото 296 — Данок на промет во пресметаните приходи, се водат износите на данокот на пресмет содржани во пресметаните приходи.

На контото 298 — Други пасивни временски разграничувања, се водат износите на другите пасивни временски разграничувања за кои во оваа група на konta не е предвидено посебно konto.

На крајот на годината пресметаните износи на контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на соодветните konta од групата 19 — Активни временски разграничувања. Разликата помеѓу одделните активни и пасивни временски разграничувања се книжи на товар на контото 738 — Други трошоци на работењето, или во корист на контото 788 — Други приходи ако не се пренесуваат во наредниот период како транзиторна актива, односно транзиторна пасива, во смисла на важечките прописи.

Разликата помеѓу контото 295 — Пресметани приходи и контото 195 — Наплатени приходи се пренесува во наредната година на контото 295.

4. КЛАСА 3: Материјали и ситен инвентар

Член 33

На контата од групата 30 — Набавна вредност на сировините и материјалите, се искажува вредноста на набавените сировини и материјали според елементите на структурата на цените, и тоа: вредноста по пресметката на добавувачите, трошоците на набавката, износот на царините и на другите увозни давачки и износот на данокот на промет, според називите на одделните konta од оваа група.

Преку контото 309 — Пресметана набавна вредност на сировините и материјалите, се пренесуваат износите искажани на контата 300, 301, 302 и 303 со задолжување на контото 310 — Сировини и материјали, во корист на ова konto.

Член 34

На контото 310 — Сировини и материјали, се водат залихите на гориво, сировини, материјали, помошни материјали, набавени производи и делови и другите видови материјали наменети за репродукција, во складови, во обработка, доработка и манипулација.

Член 35

На контата од групата 35 — Ситен инвентар и амбалажа на залихи, се води вредноста на ситниот инвентар и амбалажата на залихи според називите на одделните konta.

За износот на ситниот инвентар и амбалажата што се ставаат во употреба, се задолжува контото 360 — Ситен инвентар во употреба, односно контото 365 — Амбалажа во употреба, во корист на соодветното konto од групата 35.

Член 36

На контата од групата 36 — Ситен инвентар и амбалажа во употреба, се водат вредностите на ситниот инвентар и амбалажата во употреба и исправката на вредностите на ситниот инвентар и амбалажата во употреба.

За износот на извршената исправка на вредностите на ситниот инвентар и амбалажата во употреба се задолжува контото 405 — Отпис на ситниот инвентар и амбалажа, во корист на соодветното konto од групата 36.

5. КЛАСА 4: Трошоци

Член 37

На контата од групата 40 — Материјални трошоци, се книжат материјалните трошоци на работењето, во согласност со важечките прописи според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 400 — Потрошени материјали, се книжи вредноста на потрошените материјали (сировини, материјали, помошни материјали, канцелариски материјали, полупроизводи, мазира и сл.) потрошени во врска со работењето на организацијата на здружениот труд пресметана според набавните цени.

На контото 401 — Потрошена енергија, се книжат вредноста на набавената енергија и вредноста на потрошените материјали за производство на енергија.

На контото 402 — Транспортни услуги, се книжат трошоците на транспортните услуги, на поштенските, телеграфските и телефонските услуги што ги извршиле организациите на здружениот труд, други корисници на општествени средства и граѓани.

На контото 403 — Услуги врз одржување на средствата на трудот се книжат трошоците на услугите што ги извршиле организациите на здружениот труд и граѓаните врз поправки и одржување на средствата на трудот заради одржување на нивната техничко-технолошка способност.

На контото 404 — Други производствени услуги, се книжат трошоците на другите услуги што ги извршиле организациите на здружениот труд од областа на стопанските дејности и граѓани, за кои не е предвидено посебно konto во групата 40.

На контото 405 — Отпис на ситниот инвентар и амбалажата, се книжат износите на исправката на вредноста на ситниот инвентар и амбалажата дадени во употреба, во согласност со самоуправниот општ акт.

На контото 406 — Трошоци за реклама и пропаганда, се книжат издатоците сторени за реклама и пропаганда на дејноста што ја врши организацијата на здружениот труд.

На контото 407 — Трошоци за репрезентација, се книжат издатоците за репрезентација.

Износите на даноците и на придонесите што се плаќаат на издатоците за реклама, пропаганда и репрезентација, не се книжат на товар на ова konto туку на товар на соодветните konta од групата 83 — Распоред на делот од доходот за придонеси и даноци.

На контото 408 — Други материјални трошоци, се книжат другите материјални трошоци за кои не е предвидено посебно konto во групата 40.

Член 38

На контото од групата 41 — Други трошоци, се книжат другите трошоци, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 410 — Непроизводствени услуги од други, се книжат издатоците за услугите што ги извршиле организациите на здружениот труд, други корисници на општествени средства од областа на стопанските дејности и граѓани.

На контото 418 — Други надомести на трошоците, се книжат издатоците што според важечките прописи имаат карактер на трошоци, а за кои не е предвидено посебно konto во групата 41.

Член 39

На контото 420 — Амортизација според пропишаните минимални стапки, се книжи износот на пресметаната амортизација на основните средства според пропишаните минимални стапки, во согласност со важечките прописи.

Организацијата на здружениот труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањата од Законот за народната одбрана, во рамките на ова konto, го води посебно износот на пресметана амортизација на основните средства чиј промет е ограничен.

Член 40

На контата од групата 44 — Преземени вредности на заеднички производи, се книжат вредностите на производите преземени од земјоделци и работни луѓе, во согласност со спогодба за кооперација и други видови деловна соработка, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 41

На контата од групата 45 — Вкалкулиран дел на доходот, се книжат износите на вкалкулираниот дел од доходот по основ на амортизација над пропишаните минимални стапки, делот на доходот за работната заедница, делот на доходот за даноци и придонеси од доходот, делот на доходот за лични доходи и друг дел на доходот, ако организацијата на здружениот труд со свој самоуправен општ акт пропишала вкалкулирањето на делот на доходот да го врши според овие основи.

Организацијата на здружениот труд што Сојузниот извршен совет ќе ја определи врз основа на овластувањата од Законот за народната одбрана, во рамките на контото 450 — Вкалкулирана амортизација над пропишаните минимални стапки, го води посебно износот на вкалкулираната амортизација на основните средства чиј промет е ограничен.

Вкалкулирањето на делот од доходот се врши со задолжување на соодветните konta од групата 45 со одобрување на контото 690 — Вкалкулиран доход.

Организацијата на здружениот труд што се занимава со работи на промет и услуги врши вкалкулирање на делот од доходот со задолжување на соодветните konta од групата 45 со одобрување на контото 796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ-на прометната дејност.

Член 42

На контото 490 — Распоред на трошоците, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината му се одобрува износот на трошо-

ците искажан на контата од групата 40, 41, 42 и 44, а организациите на здружениот труд што вршат евалкуирање на делот од доходот ги одобруваат и износите искажани на контата од групата 45.

За износот што му се одобрува на контото 490 кај организациите на здружениот труд што ги користат контата од групите 60, 63, и 64 се задолжуваат соодветните-конта на овие групи, а кај организациите на здружениот труд што не ги користат контата од наведените групи се задолжуваат соодветните конта од групата 71 — Трошоци на продадените производи и услуги, односно контото 723 — Трошоци на продадените стоки — сè со претходна пресметка со контата од класата 5 во согласност со самоуправниот општ акт на организацијата на здружениот труд.

6. КЛАСА 5: Слободна

Член 43

Употреба на класата 5 е слободна во поглед на содржината и во поглед на расчленувањето на групи на контата и на синтетичките и аналитичките конта.

7. КЛАСА 6: Производство и залихи на производи и стоки

Член 44

На контата од групата 60 — Производство, се води вредноста на производството, на надовршените производи, на полупроизводите и на деловите зависно од начинот на пресметување, во согласност со важечките прописи.

На контото 605 — Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови за кои се користат и средства од други, се води делот од вредноста на производството, на недовршените производи, на полупроизводите и на деловите за кои се користат и средства од други организации на здружениот труд, што по тој основ имаат право на учество во заедничкиот доход, освен ако тоа учество е изразено со камата.

Член 45

На контата од групата 63 — Готови производи, се искажува вредноста на готовите производи, согласно од начинот на пресметување, во согласност со важечките прописи.

На контото 630 — Готови производи на склад, се искажува вредноста на готовите производи на склад.

На контото 631 — Готови производи за фазно производство, односно за вградување во единствен производ, се искажува вредноста на готовите производи, односно на услугите дадени, односно извршени на друга основна организација на здружениот труд во составот на иста работна организација или на друга работна организација заради обработка во следната фаза на трудот или вградувањето во единствен производ, ако со продажбата на односниот производ се остварува заеднички приход.

На контото 632 — Готови производи на пат, се искажува вредноста на готовите производи што му се пратени на купувачот, од моментот на експедирањето до моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос во смисла на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

На контото 635 — Готови производи и услуги во пресметка, се искажува вредноста на готовите производи што му се испорачани односно на услугите што му се извршени на купувачот, и по кои настанал должничко-доверителски однос во последните петнаесет дена од пресметковниот период, а до крајот на пресметковниот период не се наплатени, и чија наплата е извршена најдоцна до истекот на петнаесеттиот ден од наредниот пресметковен период — во височина на издатоците што во смисла

на важечките прописи не се надоместуваат од вкупниот приход.

На контото 635 се искажува вредноста на готовите производи, што му се испорачани, односно на услугите што му се извршени на странски купувач, по кои настанал должничко-доверителскиот однос, а до крајот на пресметковниот период се наплатени и чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи не е истекол — во височина на издатоците што во смисла на важечките прописи не се надоместуваат од вкупниот приход.

Износот што се евидентира на контото 635 се утврдува на крајот на пресметковниот период, согласно со важечките прописи.

Член 46

На контата од групата 64 — Готови производи од производството за кое се користени и средства од други, се искажува вредноста на готовите производи за чие производство се користени и средства од други организации на здружениот труд што по тој основ имаат право на учество во заедничкиот доход, освен по основ на камата, според називите на одделните конта од оваа група, а според содржината на контата од групата 63.

Член 47

На контата од групата 65 — Производи преземени од производители, се искажува вредноста на производите што организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги ги презеле од производителите и други организации на здружениот труд во согласност со самоуправна спогодба, според називите на одделните конта од оваа група, а според содржината на контата од групата 63.

За вредноста на преземените производи се задолжува контото 650 — Производи преземени од производители на склад, во корист на контото 240 — Обврски од заеднички приход по основ на производи и услуги.

На контата од групата 65 се водат и вредностите на готовите производи преземени од основната организација на здружениот труд што ја извршила претходната фаза на производството, односно што го изработила производот што се вградува во единствен производ во состав на иста работна организација или на друга работна организација. За вредноста на преземените производи се задолжува контото 650, во корист на контото 659 — Разлика во цената на преземените производи.

Член 48

На контата од групата 66 — Стоки, се искажуваат залихите на стоките според набавната или продажната цена. Ако стоките се водат според продажната цена, за износот од фактурата на добавувачот се одобрува контото на добавувачот, за зависните трошоци на набавените стоки — соодветното конто, а за разликата во цената — контото 669 — Разликата во цената на стоките. Организациите на здружениот труд што данокот на промет го засметуваат во продажната цена на стоките на залихи го книжат тој данок во корист на контото 669.

Книжењата на одделните конта од групата 66 се вршат според називите на одделните конта. За книжењата на контата 662 — Стоки на пат и 665 — Стоки во пресметка, важат објасненијата дадени во содржината на контата 632 и 635.

Член 49

На контата од групата 67 — Стоки примени во консигнација и комисион, се водат залихите на стоките примени во консигнациона односно комисиона продажба. Залихите на овие стоки се искажуваат според продажната цена така што за износот пресметан според продажната цена се задолжува контото 670 — Стоки примени во консигнација односно

но контото 671 — Стоки примени во комисион, со одобрување на контото 226 — Обврски за стоките примени во консигнација и комисион и контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и комисион, за износот на даноците, царините и другите давачки, според важечките прописи.

Член 50

На контото 690 — Вкалкулиран доход, се искажуваат износите на вкалкулираниот дел од доходот по основ на амортизација над пропишаните минимални стапки, делот на доходот за работната заедница, делот на доходот за даноци и придонеси од доходот, делот на доходот за лични доходи и другиот дел на доходот со задолжување на контата од групата 45 — Вкалкулиран дел на доходот.

На контото 699 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се книжи делот на вкалкулираниот доход што му одговара на делот на вкалкулираниот доход содржан во продадените производи, со одобрување на контото 795 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи и услуги.

На крајот на годината салдото на контото 699 се пренесува на контото 690. По извршениот пренос салдото на контото 690 е еднакво на вкалкулираниот дел на доходот содржан во вредноста на залихите искажани на контата од групите 60, 63 и 64.

Организациите на здружениот труд што не вршат вкалкулирање на делот на доходот на контата од групата 45 не вршат книжења на контата 690, 699 и 795.

8. КЛАСА 7: Вкупен приход и негово распоредување

Член 51

На контата од групата 70 — Распоред на заедничкиот приход, се книжи распоредувањето на заедничкиот приход остварен според називите на одделните conta во роковите и на начинот утврден со самоуправната спогодба во согласност со законот.

Контата од групата 70 се задолжуваат во корист на контата од групата 65, односно во корист на контата 240, 244, 268 и 767 — Приходи остварени од заеднички приходи.

На крајот на пресметковниот период, салдата на контата од групата 70 се еднакви со салдата искажани на контата од групата 75.

Член 52

На контата од групата 71 — Трошоци за продадени производи и услуги, се книжат пресметаните вредности на продадените производи и услуги според називите на одделните conta од оваа група во согласност со важечките прописи.

Организациите на здружениот труд при продажбата на производи и услуги го задолжуваат соодветното konto во групата 71 во корист на контата од групите 63 и 64, односно во корист на соодветното konto од групата 60 или контото 490. На крајот на пресметковниот период од контата од групата 71 се пренесува (со црвено сторно) на контото 635, односно на контото 645 износот на трошоците пресметан согласно со важечките прописи. На почетокот на наредниот пресметковен период, истиот износ се враќа на соодветните conta од групата 71.

Член 53

Во контата од групата 72 — Набавна вредност на продадените стоки, контата 720, 721 и 723 се задолжуваат за вредноста на продадените стоки пресметана според набавната цена во корист на контата од групата 66 — Стоки. Ако вредноста на стоките се води според продажната цена оваа група на conta се товари со вредноста пресметана според таа цена, а во корист на групата на контата 66 се книжи остварената разлика во цената на стоките

од контото 669 и така на ова konto се формира набавната вредност на продадените стоки.

На крајот на пресметковниот период од соодветните conta од групата 72 се пренесува (со црвено сторно) на контото 665 вредноста утврдена согласно со важечките прописи. На почетокот на наредниот пресметковен период, истиот износ се враќа на соодветните conta од групата 72.

На контото 725 — Набавна вредност на продадени материјали и отпадоци, се искажува набавната вредност на продадените материјали и отпадоци. За набавната вредност на продадените количества на материјали и отпадоци се задолжува ова konto во корист на соодветното konto во класата 3 — Материјали и ситен инвентар.

На контото 728 — Трошоци на продадени стоки, се искажуваат трошоците на организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на промет и услуги што се книжени на контата на класата 4: Трошоци, а се пренесуваат на ова konto преку контото 490 — Распоред на трошоците.

Член 54

На контата од групата 73 — Други трошоци на работењето, се искажуваат со законот определени трошоци настанати со дејноста на организациите на здружениот труд, а кои не се обусловени со вршење на нејзиното редовно работење и кои, по правило, се јавуваат повремено според називите на одделните conta на оваа група.

Член 55

На контото 740 — Распоред на приходот од продадени стоки во консигнација, се книжи распоредот на приходите од продадени стоки, што се примени во консигнација. Ова konto се задолжува во корист на контото 670 и во корист на контото 768 — Приходи остварени од приходи по основ на продажба стоки во консигнација и комисион.

На контото 741 — Распоред на приходите од продадени стоки во комисион, се книжи распоредот на приходите од продадени стоки што се примени во комисион. Ова konto се задолжува во корист на контото 671 — Стоки примени во комисион и контото 768 — Приходи остварени од приходи по основ на продажба на стоки во консигнација и комисион.

На крајот на пресметковниот период салдото на контото 740 е еднакво со салдото на контото 745, а салдото на контото 741 е еднакво со салдото на контото 746.

На контото 745 — Приходи од продадени стоки во консигнација, се книжат приходите од продадените стоки примени во консигнација. Ова konto се одобрува со задолжување на соодветното konto во групите 10, 11, и 12, односно на контото 195.

На контото 746 — Приходи од продадени стоки во комисион, се книжат приходите од продадените стоки примени во комисион. Ова konto се одобрува со задолжување на соодветното konto во групите 10, 11, 12 и на контото 195.

Член 56

На контата од групата 75 — Остварени заеднички приходи, се книжат заедничките приходи остварени според називите на одделните conta од оваа група.

Контата од оваа група се одобруваат со задолжување на соодветното konto во групите 10, 11, 12 и контото 195, односно 042, 043, 152 и 153.

Контата од групата на контата 75 се задолжуваат за износот на трошоците на продажбата како и за износите на одобреното намалување на продажната цена (рабат и сл.), што се пресметува при продажбата.

Член 57

На контата од групата 76 — Приходи, се искажуваат приходите остварени спрема називите на

одделните конта од оваа група, без данокот на промет, во согласност со важечките прописи.

Контата од групата 76 се задолжуваат за износ на трошоците на продажбата, како и за износот на одобреното намалување на продажната цена (рабат и сл.) што се пресметува при продажбата.

Контата од групата 76 се одобруваат со задолжување на соодветните конта во групите 10, 11, 12 и 16 и на контото 195, односно на контата 042, 043, 152 и 153.

Контата од групата 76 се задолжуваат за износот на трошоците на продажбата, како и за износот на одобреното намалување на продажната цена (рабат и сл.), што се пресметува при продажбата.

Член 58

На контата од групата 77 — Приходи од продадени стоки, се искажуваат приходите остварени со продажба на стоки, материјали и отпадоци, без данокот на промет, според називите на одделните конта од оваа група, во согласност со важечките прописи.

Контата од групата 77 се одобруваат со задолжување на соодветните конта во групите 10, 11, 12 и 16 и на контата 042, 043, 152, 153 и 195.

Контата од групата 77 се задолжуваат за износот на трошоците на продажбата, како и за износот на одобреното намалување на продажната цена (рабат и сл.), што се пресметува при продажбата.

Член 59

На контата од групата 78 — Други приходи, се искажуваат приходите што не можат да се искажат на контата од групите 76 и 77 остварени според називите на одделните конта од оваа група, а во согласност со важечките прописи.

Контата од групата 78 се одобруваат со задолжување на соодветните конта во групите 10 и 11 и на контата 193 и 198 по основ на позитивното салдо на курсните разлики, односно по основ на камата за односниот пресметковен период содржана во обврзници, меници и други хартии од вредност.

Член 60

Контото 790 — Разлика на приходите и расходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се задолжува за разликата помеѓу приходите и расходите во корист на контото 800 — Заеднички доход и на контото 820 — Доход, односно се одобрува за разликата помеѓу расходите и приходите на товар на контото 800 и на контото 820. На крајот на годината, состојбите искажани на контата од групите 71, 72 и 73 се пренесуваат на товар на ова конто, а состојбите искажани на контата од групите 76, 77 и 78 во корист на оваа конто.

На контото 795 — Вкалкулиран доход содржан во продадени производи и услуги, се искажува вкалкулираниот доход содржан во продадени производи и услуги што на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се пренесува во корист на контото 800, односно 820.

На контото 796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ на прометната дејност, се искажува вкалкулираниот доход на организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на промет и услуги што на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се пренесува во корист на контото 800, односно 820.

9. КЛАСА 8: Доход

Член 61

На контото 800 — Заеднички доход, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се пренесува соодветниот дел од доходот од контата 790, 795, односно 796 во корист на ова

конто, што е резултат од работењето за кое организацијата на здружениот труд користела и средства од други и што по основ на тие средства имаат право на учество во заедничкиот доход.

Контото 800 се одобрува и за износот на делот на ризиците што ги намирава учесникот во заедничкото работење, а на товар на контото 148 — според самоуправниата спогодба за здружување на трудот и средствата.

Член 62

На контата од групата 81 — Распоред на заедничкиот доход, се распоредува заедничкиот доход на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, според називите на одделните конта и на начинот утврден со самоуправниата спогодба за здружување на средствата.

Контата 810, 811, 812 и 813 се задолжуваат во корист на контото 245 и Обврски од заедничкиот доход по основ на камати и на контото 248 — Други обврски од заедничкиот доход.

Контото 819 се задолжува за износот на делот од заедничкиот доход што ѝ припаѓа на организацијата на здружениот труд што користела средства од други, во корист на контото 820 — Доход.

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се пренесуваат салдата на контата од групата 81 на товар на контото 800 — Заеднички доход.

Член 63

На контото 820 — Доход, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот од годината, се пренесува доходот од контата 790, 795, односно 796 во корист на ова конто што е резултат од работењето за кое организацијата на здружениот труд не користела средства од други организации на здружениот труд.

На контото 820 се искажува и делот од заедничкиот доход што ѝ припаѓа на основната организација на здружениот труд а кој е пренесен од контото 819 — Дел од заедничкиот доход што ѝ припаѓа на ОЗТ.

Член 64

На контата од групата на контата 83 — Распоред на делот од доходот за придонеси и даноци, се книжат во текот на годината на долговната страна на контата платените износи на одделните придонеси и на одделните даноци според називот на контата од оваа група на конта, а на побарувачната страна распоредениот дел од доходот според привременото распоредување на доходот во текот на годината, односно според конечното распоредување на доходот на крајот на годината.

Член 65

На контата од групата на конта 84 — Распоред на делот од доходот за други намени, се книжат во текот на годината на долговната страна износите на платените определени обврски што се надоместуваат со распоредување на доходот во согласност со законот и преземените обврски, а на побарувачната страна износите на доходот за намените според називите на одделните конта според привременото распоредување на доходот, односно на крајот на годината според конечното распоредување на доходот.

Член 66

На контата од групата на конта 85 — Распоред на делот од доходот за определени намени, се книжат во текот на годината износите на делот на доходот распореден за намените според називите на одделните конта од оваа група.

Член 67

На контото 860 — Чист доход, не се вршат книжења во текот на годината, туку само на крајот

на пресметковниот период, односно на крајот на годината.

Член 68

На контата од групата на конта 87 — Распоред на делот на чистиот доход за лична и заедничка потрошувачка и на контата од групата на конта 88 — Распоред на делот на чистиот доход за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и резервите, се книжи во текот на годината, на побарувачната страна, износите на делот на чистиот доход за намените според називите на одделните конта утврдени според привременото распоредување на доходот.

На долговната страна на контата од групата на конта 87 и 88, освен на контата 870 — Дел од чистиот доход за лични доходи и 871 — Дел од чистиот доход за иновации, рационализации и др., се книжат во текот на годината платените износи на определени обврски што се надоместуваат со распоредување на чистиот доход во согласност со закон и со преземените обврски.

Член 69

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, организацијата на здружениот труд конечно ги утврдува обврските од доходот за даноци и придонеси и за други намени според називите на одделни конта од групата 83 и 84 во однос на остварениот доход искажан на контото 820.

За износите на помалку платените даноци и придонеси од доходот се задолжуваат соодветните конта од групата на конта 83 во корист на контото 233 и контото 234, а за износите на помалку платените обврски од доходот за други намени, се задолжуваат соодветните конта од групата 84 во корист на контото 235.

За износите за повеќе платените даноци и придонеси од доходот се одобруваат соодветните конта од групата 83 со задолжување на контото 133 и на контото 134, а за износите на повеќе платените други обврски од доходот за други намени се одобруваат соодветните конта од групата 84 со задолжување на контото 135.

Одобрувањата според став 3 од овој член се вршат по методот на црвено сторно на долговната страна на контата од групата на конта 83 и 84.

Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член се применуваат и врз контата од групата на конта 85, 87 и 88 ако на тие конта се книжени платените износи на одделни обврски што се надоместуваат со распоредување на доходот, односно на чистиот доход.

Член 70

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, на товар на контото 870 — Дел од чистиот доход за лични доходи и на контото 871 — Дел од чистиот доход за иновации, рационализации и др., се пренесуваат износите искажани на контата од групата 25 во корист на соодветните конта од оваа група.

Член 71

При привременото, односно конечното распоредување на заедничкиот доход, односно на доходот, организацијата на здружениот труд согласно со важечките прописи утврдува кој дел од направените издатоци што се намираваат од заедничкиот доход (камати на кредити и заеми) и од доходот може да се засмета на товар на вредноста на залихите, односно да се покрие од остварениот заеднички доход, односно од доходот.

За износите од став 1 на овој член, што можат да се засметаат на товар на вредноста на залихите се задолжува соодветното конто од групите на конта 18 — Пресметан доход во залихи, во корист на соодветните конта во групата на конта 81, 83, 84 и 87.

Книжењата на контата од групата на конта 81, 83, 84 и 87 според одредбите на став 2 од овој член се спроведуваат на долговната страна по методот на црвено сторно.

Член 72

На контото 850 — Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење во ОЗТ, се искажува на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината оној дел од доходот што врз основа на важечките прописи, односно општествени договори и самоуправни спогодби е утврден како резултат на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот, а кој им припаѓа на други организации на здружениот труд. За овој износ се задолжува ова конто во корист на контото 268.

На контото 851 — Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење надвор од ОЗТ, се искажува на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината оној дел од доходот што врз основа на важечките прописи, односно општествени договори и самоуправни спогодби е утврден како резултат на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот, а кој се насочува за проширување на материјалната основа на здружениот труд надвор од организацијата на здружениот труд во согласност со закон, односно во согласност со одлука на општествено-политичката заедница донесена врз основа на закон. За овој износ се задолжува контото 851 во корист на контото 238.

На контото 859 — Дел од доходот за чист доход, се искажува на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината делот од доходот што ѝ останува на организацијата на здружениот труд како разлика помеѓу износот што е искажан на побарувачната страна на контото 820 — Доход, и износите што се искажани на контата од групите 83, 84 и на контата 850 и 851 (салдо). За овој износ се задолжува ова конто а се одобрува контото 860 — Чист доход. На контото 860 се искажува и делот од доходот стекнат по основ на исклучителни погодности во стекнувањето на доходот што според важечките прописи ѝ останува на организацијата на здружениот труд за проширување на материјалната основа на трудот, ако со закон не е определено поинаку.

Член 73

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се врши распоред на остварениот чист доход на дел за лична и заедничка потрошувачка и на дел за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и резервите, во согласност со важечките прописи и со самоуправните општи акти на организацијата на здружениот труд.

Врз основа на одлука на организацијата на здружениот труд за распределба на доходот се задолжува контото 860 — Чист доход, во корист на соодветните конта од групите 87 и 88.

Побарувачното салдо од контата 870 и 871 на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината се пренесува со задолжување на тие конта во корист на соодветните конта од групата 25 — Аконтации на личните доходи.

Салдата од контата 875, 876 и 878 на крајот на годината се пренесуваат со задолжување на тие конта во корист на контото 980 — Фонд на заедничката потрошувачка.

Салдата од контата 880, 882 и 883 на крајот на годината се пренесуваат со задолжување на тие конта во корист на контото 900 — Деловен фонд. По исклучок, во корист на контото 900, не се пренесува салдото од контото 880 ако организацијата на здружениот труд има непокриена загуба на контото 095 од поранешните години што не можела да изврши намалување на контото 900 во корист

на контото 909. Салдото од контото 880 се пренесува во овој случај во корист на контото 095 до износот на тоа konto за кој не е извршен пренос на контото 909.

Салдото од контото 881 на крајот на годината се пренесува со задолжување на ова konto во корист на контото 970 — Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот.

Салдото од контото 885 на крајот на годината се пренесува со задолжување на ова konto во корист на контото 950 — Резервен фонд.

Салдото од контото 888 на крајот на годината се пренесува со задолжување на ова konto во корист на контото 971 — Други фондови.

Салдата од контата 875, 876, 878, 880, 881, 882, 883, 885 и 888 не се пренесуваат на крајот на пресметковниот период во текот на годината во корист на соодветните conta на класата 9. Извори на средства.

Член 74

На крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се пренесуваат салдата од контата на групите 83, 84 и 85 на товар на контото 820 — Доход.

Организацијата на здружениот труд што на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината не остварила доволен доход да ги покрие износите искажани на соодветните conta од групите 83, 84, 85 и 87, а е должна според важечките прописи да ги покрие, ќе ги покрие тие износи на товар на контото 890 — Загуба.

Ако на контото 820 — Доход, по пренесувањето на соодветните износи од контото 790 — Разлика на приходот и расходот и на контото 795 — Вкакулиран доход, содржан во продадените производи и услуги, односно на контото 796 — Вкакулиран доход на ОЗТ на прометната дејност, се појави долговно салдо, тоа се израмнува со задолжување на контото 890 — Загуба.

Член 75

На контата од групата 89 — Загуба, се вршат книжења на крајот на пресметковниот период ако загубата е утврдена при привременото распоредување на доходот, односно на крајот на годината ако загубата е утврдена при конечното распоредување на доходот.

На контата од групата 89 се искажува и покриената загуба што, во согласност со важечките прописи, се врши во завршната сметка, а непокриената загуба се пренесува на контото 095.

На контото 890 — Загуба, се искажува загубата во смисла на важечките прописи, со задолжување на ова konto во корист на контото 820 — Доход, и на соодветните conta од групите 83, 84, 85 и 87.

На контото 899 — Покритие на загубата, се искажува покритието на загубата на товар на следните conta:

- 1) 950 — Резервен фонд;
- 2) 961 — Обврски за здружени средства на солидарноста;
- 3) 971 — Други фондови;
- 4) 972 — Обврски за здружени средства за други намени;
- 5) 095 — Непокриена загуба.

Книжењето на покритието на загубата може да се врши на товар на контата 961, 971 и 972, ако со самоуправниот спогодба е предвидено средствата искажани на тие conta да служат за покритие на загуба по основ на заедничка одговорност и солидарност.

Книжењата на покритијата на загубата на ова konto се вршат на крајот на годината.

При книжењето на непокриената загуба на товар на контото 095, во корист на контото 899 за износот на загубата што не можел да биде покриен на товар на контата наведени во точ. 2 до 4 став 4 од овој член, истовремено се задолжува контото 900

— Деловен фонд, во корист на контото 909 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата,

10. КЛАСА 9: Извори на средства

Член 76

На контото 900 — Деловен фонд, се искажува состојбата на средствата во деловниот фонд.

На контото 901 — Извори на средства отстапени на трајно користење, се водат изворите на средства, отстапени на трајно користење за обртни средства, во смисла на одредбите од Законот за отстапување на определени средства на организациите на здружениот труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74).

На контото 909 — Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покривање на загубата, се искажува делот од деловниот фонд намален за износот на непокриената загуба.

Контото 909 се задолжува за износот на делот од чистиот доход внесен во деловниот фонд со одо брување на контата 095, 096 и 097. Ако организацијата на здружениот труд во деловниот фонд внесе дел од чистиот доход, кој е еднаков или поголем од износот на загубата искажана на контата 095, 096 и 097, пред да е отплатен санациониот кредит, санациониот кредит до отплатата се смета како кредит за основни, односно обртни средства.

Член 77

На контата од групата 91 — Обврски за здружени средства, се искажуваат обврските на организациите на здружениот труд, спрема други организации на здружениот труд, односно други корисници на општествени средства, по основ на здружени средства.

На контата од групата 91 се искажуваат и обврските на организацијата на здружениот труд спрема земјоделците и другите работни луѓе по основ на здружени средства, како и спрема странски лица за вложени средства.

Износите на обврски за здружени средства се искажуваат според називите на одделните conta од групата 91.

На контото 910 — Здружени средства на ОЗТ, се искажуваат обврските по основ на здружените средства спрема организациите на здружениот труд освен обврските по тие основи што се искажуваат на контата од групата 26.

На контото 919 — Обврски за користење на делот од здружените средства за покривање на загубата, не се вршат книжења.

Член 78

На контата од групата 92 — Долгорочни кредити за деловни средства, се водат обврските по кредитите чиј рок за враќање е подолг од една година според називите на одделните conta од оваа група, освен обврските според називите што се искажуваат на контата од групата 26.

Член 79

На контата од групата 93 — Краткорочни кредити за деловни средства, се водат обврските по кредитите чиј рок за враќање е до една година според називите на одделните conta од оваа група, освен обврските по овој основ што се искажуваат на контата од групата 26.

Член 80

На контата од групата 95 — Извори на средства на резервите се водат изворите на средствата на резервите во согласност со важечките прописи според називите на одделните conta од оваа група.

Член 81

На контата од групата 96 — Извори на средства на солидарноста, се водат средствата на фондот на солидарноста, обврските по основ на здру-

жени средства на солидарноста и другите обврски по основ на средствата на солидарноста, како и други извори на средствата на солидарноста според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 960 — Фонд на солидарноста, се искажуваат изворите на средствата на солидарноста формирани според републички и покраински прописи донесени за спроведување на Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Член 82

На контата од групата 97 — Извори на средства за други намени, се водат изворите на средствата за други намени, во согласност со важечките прописи и со самоуправните општи акти, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 83

На контата од групата 98 — Извори на средства на заедничката потрошувачка, се водат изворите на средствата на заедничката потрошувачка во согласност со важечките прописи и со самоуправните општи акти според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 980 — Фонд на заедничката потрошувачка, се води фондот на заедничката потрошувачка. Ова конто се задолжува за износот за исправката на вредноста на објектите и опремата на заедничката потрошувачка во корист на контото 089, како и за износите на извршените исплати од средствата на заедничката потрошувачка без обврска за враќање.

На контото 981 — Обврски за здружени средства на заедничката потрошувачка, се водат обврските спрема организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, по основ на здружени средства на заедничка потрошувачка.

На контото 982 — Кредити за заедничка потрошувачка, се водат обврските по основ на кредити добиени за изградба на објекти, односно за набавка на опрема на заедничката потрошувачка, како и за други намени на заедничката потрошувачка.

На контото 983 — Други обврски по основ на средствата на заедничката потрошувачка, се водат другите обврски по основ на средствата на заедничката потрошувачка, што не можат да се искажат на контата 981 и 982.

На контото 988 — Други извори на средства на заедничката потрошувачка, се водат другите извори на средства на заедничка потрошувачка за кои не е предвидено посебно конто во групата на контата 98.

Член 84

Работните заедници, освен работните заедници што во работна организација, во сложена организација на здружениот труд и во деловна заедница вршат определени стручни работи од заеднички интерес за вршење на производствени и други дејности на основните организации на здружениот труд во нивниот состав и стекнуваат вкупен приход под условите на пазарот, не користат, по правило, конта во следните групи на конта:

- 03 — Здружени средства;
- 04 — Други долгорочни пласмани;
- 05 — Средства на резервите;
- 07 — Средства за други намени;
- 14 — Побарувања од заеднички приход и заеднички доход;
- 15 — Краткорочни пласмани;
- 17 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатија и погони во странство;
- 18 — Пресметан доход во залихи;
- 24 — Обврски од заеднички приход и од заеднички доход;

- 27 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатија и погони од странство;
- 60 — Производство;
- 63 — Готови производи;
- 64 — Готови производи од производството за кое се користени средства од други;
- 65 — Производи преземени од производители;
- 66 — Стоки;
- 67 — Стоки примени во консигнација и комисион;
- 69 — Вкалкулиран доход во залихи;
- 70 — Распоред на заеднички приход;
- 72 — Набавна вредност на продадени стоки, освен контото 725;
- 74 — Пресметка на продадени стоки во консигнација и комисион;
- 75 — Остварени заеднички приходи;
- 77 — Приходи од продадени стоки, освен на контото 775;
- 80 — Заеднички доход;
- 81 — Распоред на заедничкиот доход;
- 90 — Трајни извори на деловни средства;
- 91 — Обврски за здружени средства;
- 95 — Извори на средствата на резервите;
- 97 — Извори на средствата за други намени.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 85

Организациите на здружениот труд заради усогласување на водењето на книговодството според одредбите од Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд и овој правилник задолжително ги спроведуваат следните книжења:

1) вкалкулираните износи на обврските книжени во текот на годината со задолжување на соодветните конта 13, 14 и 15 се одобрување на соодветните конта од групите 23, 24 и 25 се сторнираат преку црвено сторно;

2) повеќе платените обврски што се пренесени од 1976 година и од поранешните години, како и евентуалниот поврат на тие обврски што се книжени на соодветните конта од групите 23 и 24 се пренесуваат на соодветните конта во групата на конта 13 — Други побарувања од деловни односи;

3) помалку платените обврски што се пренесени од 1976 година и од поранешните години, како и платените износи на тие обврски во 1977 година што се книжени на соодветните конта од групите 23 и 24, се пренесуваат на соодветните конта од групата 23 — Други обврски од деловни односи;

4) платените обврски искажани на соодветните конта од групите 23 и 24 што според важечките прописи се намираваат од доходот и што треба да бидат остварени во 1977 година, се пренесуваат на соодветните конта во класата 8: Доход;

5) салдата искажани на одделните конта од групите 13, 14 и 15 што се однесуваат на износите засметани во вредноста на залихите со состојбата на 1 јануари 1977 година, се пренесуваат на соодветните конта од групата 18 — Пресметан доход во залихи;

6) се сторнираат задолжувањата на контата од групите 76, 77 и 78 како и одобрувањата на контата од групите 71, 72 и 73 во корист, односно на товар на контото 790, што се извршени по периодичната пресметка до денот на прекнижувањето;

7) прометот на контата 800 и 809 се пренесува на контото 690 — Вкалкулиран доход и на контото 699 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи;

8) салдото што ќе се утврди кога од износот на контото 690 ќе се одбие износот на контото 699, мора да биде еднакво на износот на вкалкулираниот доход во вредноста на залихите на денот на прекнижувањето. Вкалкулирањето на тие состојби се врши со задолжување, односно со одобрување на со-

одветните конта од групите 60, 63 и 64 во корист, односно на товар на соодветните конта од групата 71 — Трошоци на продадените производи и услуги.

Член 86

При прекнижувањето се пренесува целокупниот промет (со метод на црвено сторно), ако со овој правилник не е определено поинаку.

Член 87

Организацијата на здружениот труд може да одлучи да не врши прекнижување од стари на нови конта, чија содржина е иста, во кој случај само ќе ги усогласи називите и броевите на контата.

Член 88

Споредбениот преглед на контата по Контниот план за организациите на здружениот труд и на контата по Основниот контен план за организациите на здружен труд е отчетен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 89

Организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства ги применуваат одредбите од овој правилник и за претпријатијата и погоните во странство што ги основале или во кои учествуваат со свои средства.

Одредбите од овој правилник се применуваат и врз организациите на здружениот труд во основање.

Член 90

Организациите на здружениот труд ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите на овој правилник најдоцна до 30 јуни 1977 година.

Член 91

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на одделни конта во Основниот контен план за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73, 5/74, 5/75, 36/75 и 12/76).

Член 92

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-4176/1
13 април 1977 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА КОНТАТА ПО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА КОНТАТА ПО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

На контата по	Од контата по	
Контниот план за	Основниот контен план за ор-	
организациите на	ганизациите на	Објаснение
здружениот труд	здружениот труд	

1	2	3
000	000	
001	дел 001	
002	002	
003	003	
004	дел 001	
005	005	
006	дел 008	
007	дел 008	
008	дел 008	

1	2	3
010	030	
011	дел 120	
012	124	
013	дел 031	
014	дел 032	
015	дел 032 и дел 031	
016	дел 032	
022	дел 028	
023	023	
024	дел 028	
025	дел 028	
027	дел 028	
028	дел 028	
030	дел 170	
031	дел 170	
032		Од соодветните конта на кои се книжени здружените средства во интерна банка
033	173	
035	дел 170	
036	123	
037	171	
040	дел 172	
041	дел 175	
042	дел 175	
043	дел 174	
044	дел 175	
045	дел 176	
046	178	
047	дел 175	
048	дел 179	
050	050	
051	дел 056	
052	177	
053	дел 056	
054	дел 056	
055	дел 056	
058	дел 056	
060	060	
061		На контата 061 и 068 од соодветните конта на кои се книжени пласманите на овие конта
068		
070	070	
071		На контата 071 и 078 од соодветните конта на кои се книжени пласманите на овие средства
078		
080	080	
081	дел 083	
082	дел 088	
083	дел 083	
084	дел 083	
085	дел 083	
086	081	
087	082	
088	дел 083 и 088	
089	089	
090	010	
021	027	
092	033	
093	128	
024	129	

И вредноста на становите од контата на вочбилансната евиденција

1	2	3	1	2	3
095	180		182	—	
096	дел 185		183	—	
097	дел 185 и 186		184		
			185		
100	100		186		
101	101		187		
102	102				
103	107		190	190	
104	дел 108		191	191	
106	дел 108		192	дел 192	
108	дел 108		193	193	
			194	дел 192	
110	103		195	195	
111	104		196	196	
112	дел 105		198	198	
118	дел 105 и 106				
			200	270	
120	дел 120		201		Од соодветните конта на кои се книжени овие обврски по запирањата наплатени кон продажната цена.
121	дел 120				
122	дел 121				
125	дел 120				
126	дел 120				
127	дел 121				
			204	дел 273	
130	дел 126		205	276	
131	122		208	дел 273	
132	125				
133		На контата 133, 134 и 135 од соодветните конта на групите 23 и 24 на кои се книжени повеќе платените обврски од доходот	210	203	
134			211	204	
135			218	206	
140		Од соодветните конта на кои се книжени побарувањата од заедничкиот приход и од заедничкиот доход	220	дел 220	
144			221	221	
145			222	дел 222	
148			223	223	
			224	дел 224	
			225	дел 220 и дел 222	
			226	дел 224	
150	дел 172		230	226	
151	дел 175		231	285	
152	дел 175		232	дел 278	На контата 233, 234 и 235 од соодветните конта на групите 23 и 24
153	дел 174		233		
154	дел 176				
155	дел 179		234		
156	дел 170	Од соодветните конта на кои се книжени здружените средства во интерна банка	235		
			236	281	
			238	288	
157			240		На контата 240, 244 и 245 од соодветните конта на кои се книжени овие обврски од заедничкиот приход и од заедничкиот доход
158	дел 179		244		
			245		
160	дел 160				
161	дел 160				
162	дел 161 и дел 162				
163	дел 161 и дел 162				
164	163		248	234 и 235	
165	дел 164				
166	дел 164		250	дел 250	
167	дел 164		251	дел 250	
168	дел 164		252	дел 250	
			253	делови на контата 252, 253 и 254	
			255	делови на контата 250, 252, 253, и 254	
170	165		260	дел 260	
171	дел 167		261	дел 260	
172	дел 167		262	дел 261 и дел 262	
173	166		263	дел 261 и дел 262	
174	дел 168		264	263	
175	дел 168		265	дел 264	
176	дел 168		266	дел 264	
178	дел 168		267	дел 264	
			268	дел 264	
180		На контата 180, 181, 184, 185, 186 и 187 од соодветните конта на групите 13, 14 и 15	270	265	
181			271	дел 267	

1	2	3	1	2	3
272	дел 267		490	490	
273	дел 268		600	дел 600	
274	дел 268		605	дел 600	
275	дел 268		609	дел 600	
276	дел 268		630	дел 630	
278	дел 268		631	дел 630	
280	272		632	дел 630	
281	дел 271		635	дел 630	
282	дел 271		639	дел 630	
284	дел 271		640	дел 630	
283	дел 271		641	дел 630	
285	дел 271		642	дел 630	
286	дел 271		645	дел 630	
287	275		649	дел 630	
288	274		650	дел 660	
289	дел 271		652	дел 660	
289	дел 271		655	дел 660	
290	290		659	дел 669	
291	291		660	дел 660	
292	дел 292		661	дел 660	
293	293		662	дел 660	
294	дел 292		665	дел 660	
295	295		669	дел 669	
296	296		670	дел 670	
298	298		671	дел 670	
300	—		679	дел 679	
301	—		690	800	
302	—		699	809	
303	—		700	—	
309	—		701	—	
310	дел 310		702	—	
319	дел 310		703	—	
350	дел 360		704	—	
351	дел 360		705	—	
360	дел 360		710	дел 700	
361	дел 369		711	дел 700	
365	дел 360		712	709	
366	дел 369		713	702	
400	дел 400		714	701	
401	дел 400 и дел 401		717	дел 700	
402	дел 401 и дел 411		718	дел 719	
403	дел 401 и дел 411		720	дел 710	
404	дел 401 и дел 411		721	дел 710	
405	дел 408		723	716	
406	405		725	715	
407	406		728	дел 719	
408	дел 408 и дел 418		730	дел 734	
410	402 и 412		731	дел 734	
411	417		732	731	
413	дел 403		733	дел 734	
414	дел 403		734	дел 732	
415	404		735	дел 734	
418	дел 408 и дел 418		736	дел 734	
420	420		738	дел 734	
440	На контата 440 и 441 од соодветните конта на кои се книжени вред- ностите на заедничките производи преземени од земјоделците и ра- ботните луѓе		740	—	
441			741	—	
			745	—	
			746	—	
			750	—	
450	421		751	—	
451	дел 401		752	—	
452	454		753	—	
453	453		754	—	
455	455 и 456		755	—	

1	2	3
760	дел 750	
761	дел 750	
762	759	
763	752	
764	дел 751	
765	дел 751	
766	дел 751	
767	дел 750	
768	761	
770	дел 760	
771	дел 760	
773	769	
775	765	
780	780	
781	дел 781	
782	дел 781	
783	782	
785	дел 783	
786	дел 783	
788	789	
790	790	
795	дел 800	
796	дел 800	
800	дел 830	
810	дел 234	
811	дел 234	
812	235	
813	230	
819	—	
820	дел 830	
830	дел 245	
831	дел 245	
832	дел 245	
833	дел 245	
834	дел 245	
835	дел 245	
836	дел 245	
837	дел 245	
838	241	
839	242	
840	—	
841	дел 248	
842	233	
843	дел 248	
844	—	
845	259 и дел 732	
846	231	
847	дел 232	
848	дел 232	
849	238	
850	дел 236	
851	дел 236	
859	—	
860	—	
870	—	
871	—	
875	—	
876	—	
878	—	
880	—	
881	—	
882	—	
883	—	
885	—	
888	—	

1	2	3
890	850	
899	859	
900	900	
901	901	
909	909 и дел 900	
910	дел 902	
911	дел 902	
912	дел 902	
913	дел 902	
915	дел 902	
916	дел 902	
917	903	
919	—	
920	делови на контата 910, 911, 920 и 921	
921	делови на контата 910, 911, 920 и 921	
922	912, 922	
923	делови на контата 913, 914, 923 и 924	
924	делови на контата 913, 914, 932 и 924	
925	915, 925	
928	делови на контата 917, 918, 919, 928 и 929	
930	дел 930 и дел 931	
931	дел 930 и дел 931	
932	932	
933	дел 933 и дел 934	
934	дел 935 и дел 934	
935	дел 935	
938	935	
950	950	
951	дел 958	
953	дел 958	
958	дел 958	
960	дел 960	
961	дел 960	
963	дел 960	
968	дел 960	
970	дел 970	
971	дел 970	
972	дел 970	
973	дел 970	
978	дел 970	
980	980	
981	дел 988	И вредноста на становите од контата на вонбилансната евиденција
982	981	
983	дел 988	
988	дел 988	

303.

Врз основа на член 136 точка 1 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РАДИОСТАНИЦИ ВО ЗАЕДНИЧКИ РАДИОВРСКИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките карактеристики на радиостаниците и на фреквенциите во заеднички радиоврски на територија на општина, како и експлоатационите услови за користење на радиостаниците во тие радиоврски.

Под заеднички радиоврски на територија на општина, во смисла на овој правилник, се подразбира една или повеќе радиомрежи, со тоа што во секоја радиомрежа да постои една централна радиостаница со која се поврзани две или повеќе крајни радиостаници.

Член 2

Заедничките радиоврски од член 1 на овој правилник, се поставуваат на територија на една општина како самостојни радиомрежи.

Меѓусебното поврзување на повеќе радиомрежи за територија на две или повеќе соседни општини или меѓусебното поврзување на радиомрежи на територија на различни општини, се врши на начинот што спогодбено ќе го утврдат корисниците на тие врски.

Член 3

Заедничките радиоврски на територија на една општина можат да се поставуваат според територијалниот принцип, во рамките на одделни дејности или комбинирани.

Концепцијата на развојот и начинот на функционирањето на заедничките радиоврски од став 1 на овој член, ја утврдуваат корисниците спогодбено.

Член 4

Заедничките радиоврски на територија на една општина се наменети за потребите на работните луѓе и граѓаните, на организациите на здружениот труд, на органите и организациите на општината, а првенствено за потребите на Службата за набљудување, јавување, известување и тревожење и за најшироките потреби на цивилната заштита и територијалната одбрана.

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИОМРЕЖИТЕ ВО ЗАЕДНИЧКИТЕ РАДИОВРСКИ

Член 5

Радиомрежите во заедничките радиоврски мораат да ги имаат следните технички карактеристики и тоа:

- 1) фреквенциски опсег — 40,7 до 42,4 MHz;
- 2) растојание помеѓу соседните канали — 25 kHz;
- 3) број на расположиви радиоканали — 68;
- 4) свездест тип на радиомрежа;
- 5) начин на работа-симплекс, а по исклучок семи-дуплекс;
- 6) фреквенциска модулација;

- 7) селективен систем за повикување и алармирање на повикување на крајни радиостаници, се задржување на сигнализацијата на повикувањето.

Член 6

Техничките карактеристики на радиостаниците во радиомрежите на заеднички радиоврски на територија на општина мораат да бидат такви што да овозможат нивно непречено функционирање и правилно користење.

Централната радиостаница, од член 27 на овој правилник мора да има вграден посредник (VOX-уред), што овозможува автоматско управување на предавателот преку говорни сигнали од телефон заради нејзино приклучување на куќна или полска телефонска централа, односно заради можност на нејзиното приклучување на системот за врски на ЈПТТ во повредни услови.

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОКАНАЛИ

Член 7

Поделбата на расположивите радиоканали од член 5 точка 3 на овој правилник, се врши врз основа на интермодулациони слободни групи фреквенции, под услов:

- 1) ефективната височина на примопредавателната антена на радиостаница во рамничарски подрачја да не ја преминува вредноста од 20 метри, а во брдско-планински подрачја — 75 метри;
- 2) приемот на минимално потребниот и заштитениот сигнал да биде гарантиран за 50% од времето;
- 3) нивото на попречувачкиот сигнал да може да ја премине дозволената граница во текот на 50% од времето;
- 4) минималната заштита на односот сигнал — пречка на работниот канал да биде обезбедена за повеќе од 50% од времето и да изнесува 11 dB;
- 5) максимално иззрачената сила на радиостаницата да биде до 10 W;
- 6) поларизацијата на антената да биде вертикална.

IV. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ

1. Општи карактеристики

Член 8

Централната и крајната радиостаница мораат да бидат изведени за надворешно напојување со акумулаторска батерија со номинален напон од 12,6 V, со дозволена промена на напонот на напојувањето во границите од 0,9 до 1,3 од номиналниот напон.

Според посебно барање може да се изведе напојување од електричната мрежа со напон 220 V/50 Hz $\pm$ 2%.

Член 9

Максимално дозволена девијација на несечката фреквенција изнесува $\pm$ 5 kHz.

Член 10

Работната температура на околината во која радиостаницата мора да ги задржи пропишаните технички карактеристики е во границите — 15° до + 45°C.

Член 11

Антенскиот приклучок е несиметричен, со импеданца од 50 ома.

Член 12

Нискофреквенцискиот опсег што се пренесува е во границите од 300 до 3000 Hz. Нискофреквенциската карактеристика на опсегот што се пренесува може да отстапува најмногу од +1 dB до -3 dB во однос на фреквенцијата од 1000 Hz.

Стрмината на кривината на преемфазисот и деесфазисот изнесува 6 dB по октава.

Член 13

Коефициентот на корисното дејство на предавателот на радиостаницата не смее да биде помал од 40%.

Член 14

Дозволеното вкупно отстапување на носечката фреквенција, за пропишаниот опсег на температурните промени и на промените на напонот на напојувањето е помало од ± 0.6 kHz.

Член 15

Излезната сила на предавателот може да се промени најмногу за -3 dB до +2 dB во однос на номиналната сила, при максимални промени на околната температура и на напонот на напојувањето, пропишани со чл. 8 и 10 од овој правилник.

Член 16

Дозволеното зрачење на која и да било хармонична фреквенција не смее да биде поголемо од 25 микровати.

Член 17

Споредните зрачења, освен зрачењата на хармоничните на фреквенцијата на носителот, на антенскиот приклучок од 50 ома, не смеат да бидат поголеми од 2,5 микровати.

Член 18

Вредноста на паразитната модулација не смее да биде поголема од 50 Hz, односно -40 dB во однос на максимално дозволената девијација.

Член 19

Дозволеното изобличување на модулациониот сигнал кај предавателот не смее да биде поголемо од 6%.

Член 20

Приемникот на радиостаницата треба да има осетливост подобра од 1 микроволт електромоторна сила на антенскиот приклучок.

Осетливоста на уредите на нечуен прием е минималната вредност на електромоторната сила на корисниот сигнал на антенскиот приклучок што го вклучува нискофреквенцискиот дел на приемникот.

Член 21

Селективноста на приемникот во однос на соседниот канал не смее да биде помала од 60 dB.

Член 22

Слабењето на интермодулацијата кај приемникот не смее да биде помало од 60 dB.

Член 23

Слабењето на споредните фреквенции не смее да биде помало од 60 dB.

Споредните фреквенции на приемникот се оние фреквенции од фреквенцискиот спектар што на кој и да било начин навлегуваат низ приемникот и се појавуваат на нискофреквенцискиот излез на приемникот.

Член 24

Зрачењето на приемникот не смее да биде поголемо од 20 нановати.

Под зрачење на приемникот, во смисла на овој правилник, се подразбира електромагнетната енергија што се произведува или зајакнува во приемникот и која се зрачи преку антената на приемникот.

Член 25

Нискофреквенциската излезна сила на микро-телефонската комбинација не може да биде помала од 1 милivat со дозволено нелинеарно изобличување помало од 10%.

Член 26

Посредникот за вклучување на централната радиостаница до куќни или полски телефонски центри мора да ги има следните технички карактеристики, и тоа:

- 1) осетливост на телефонскиот приклучок со импеданца 600 ома — подобра од -35 dBm;
- 2) промени на нивото на сигналите на телефонскиот приклучок, на импеданца 600 ома — во границите — 35 dBm;
- 3) вредност на динамиката на компресијата — 35 dB;
- 4) изобличување — до 6%;
- 5) дотерување на временската константа — во границите од 0,5 до 2 секунди;
- 6) дотерување на излезниот сигнал на телефонскиот приклучок на импеданцата 600 ома — во границите од 0 до 1 V;
- 7) излезна сила на зајакнувачот — 1 W, со дозволено изобличување од 6%.

2. Централна радиостаница

Член 27

Во секоја радиомрежа централната радиостаница мора да ги има следните технички карактеристики:

- 1) еден или повеќе радиоканали;
- 2) излезна сила на предавателот до 10 W;
- 3) примопредавателна антена со ненасочена карактеристика на зрачење и со соодветна заштита од атмосферско празнење;
- 4) можност за поединечно селективно повикување на крајните радиостаници со емитирање на селективен повик.

Селективниот повик е сигнал со кој се повикува само саканата радиостаница, без појава на повик кај другите радиостаници во радиомрежата.

Селективниот повик мора да овозможи вклучување на звучно, оптичко или комбинирано сигнализирање на повикот на крајната радиостаница додека тој повик трае. Со селективниот повик се обезбедува трајно задржување на повикот на крајната радиостаница во случај на отсуство на ракувачот на крајната радиостаница и по престанувањето на емитирањето на повикот.

Член 28

Селективното повикување може да се упатува од централна радиостаница кон крајните радиостаници.

3. Крајна радиостаница

Член 29

Во заедничките радиоврски на територијата на општината крајната радиостаница ги има следните технички карактеристики:

- 1) еден или повеќе радиоканали;
- 2) излезна сила на предавателот до 10 W;
- 3) приемник опремен со уред за прием на сигнали на селективниот повик, а предавател без уред за селективно повикување;

4) уред за оптичко, звучно или комбинирано сигнализирање на повикот додека повикот трае и уред со кој, по престанувањето на повикот, на траен начин се означува дека крајната радиостаница била повикана;

5) микротелефонска комбинација, со минимална излезна сила од 5 миливати, а според посебно барање и додатна слушалка или звучник со излезна сила до 0,1 W;

6) примопредавателна антена со ненасочена карактеристика на зрачење, опремена со соодветна заштита од атмосферски празнења;

7) потрошувачка на електрична енергија при приемот со микротелефонска комбинација, во режим на дежурство, до 0,6 W.

V. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ ВО РАДИОМРЕЖАТА

Член 30

За начинот на користење на заедничките радиоврски на територија на општина одлучуваат корисниците на тие радиоврски.

Корисниците од став 1 на овој член можат со самоуправни спогодба да ги утврдат меѓусебните односи во поглед: приоритетот на преносот на соопштенијата, видот на соопштенијата што можат да се пренесуваат, време на дежурството на централната и на крајните радиостаници, постапка на функционирањето на радиоврската, работите на ракувачот на централната и на крајната радиостаница и др.

Член 31

Радиоврската што е во тек не смее да се прекинува од страха на други корисници, туку мора да се пречека завршетокот на врската што е во тек.

Ако поголем број корисници истовремено бараат воспоставување на врска, централните радиостаници ќе ги прифатат сите повици за воспоставување врска и ќе го определат редоследот на одржувањето на врската, водејќи сметка за приоритетот од член 30 став 2 од овој правилник.

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 32

Радиоврските што се поставени на територија на одделни општини заради заедничко користење, пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, можат и натаму да се користат за истите намени до амортизацијата на радиостаниците, а најдалеку 10 години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Ако радиоврските од став 1 на овој член, им создаваат пречки на други радиоврски, мораат да се приспособат кон одредбите од овој правилник во рок од 6 месеци од денот на утврдувањето на пречките, без оглед на рокот од став 1 од овој член.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 886

10 март 1977 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Бошко Димитриевиќ, с. р.

304.

Врз основа на член 26 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита и со Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА И НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на какао-производите, на производите слични на чоколада и на бонбонските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/76) во член 7 став 2 втората реченица се брише.

Член 2

Во член 14 точка 6 зборовите: „други какао-производи“ се заменуваат со зборовите: „други чоколадни производи“.

Член 3

Во член 23 точка 2 зборовите: „на сува материја“ се заменуваат со зборовите: „на вкупна маса“.

Член 4

Во член 30 став 2 точка 1 зборот: „чоколадата“ се заменува со зборовите: „млечната чоколада“.
Во точка 2 зборот: „чоколадата“ се заменуваат со зборовите: „млечната чоколада“.

Член 5

Во член 44 став 4 зборот: „од“ се заменува со зборот: „или“.

Член 6

Во член 46 став 1 по зборот: „кикиритки“, се додаваат зборовите: „кокос-брашно“.

Член 7

Во член 47 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Поединечно пакуван чоколаден десерт. маса до 50 g не мора на обвивката да ги има податоците од член 4 на овој правилник.“
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 8

Во член 57, став 4 бројот: „25“ се заменува со бројот: „2,5“.
Во став 5 зборовите: „количеството на полинењето“ се заменуваат со зборовите: „готовиот производ“.

Член 9

Во член 59 став 2 се брише.

Член 10

Во член 65 став 2 по зборовите: „шекер“, се додаваат зборовите: „а ненливо желе — најмалку 70% од сувата материја, од што најмалку 60% шеќер“.

Член 11

Во член 67 став 2 по зборот: „ксилит“ се додаваат запирка и зборовите: „сорбит и манит“.

Член 12

Во член 69 став 1 зборовите: „шеќер декстроза“ се заменуваат со зборовите: „шеќер или декстроза“.
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„При производството на компримати и пастили може да се употреби ксилит, сорбит и манит“.
Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 13

Во член 74 став 3 по бројот: „0,09“ се додава знакот: „‰“.

Член 14

Во член 80 точка 2 бројот: „40“ се заменува со бројот: „22“.

Член 15

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3824

18 февруари 1977 година
Белград

Директор,
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

305.

Врз основа на член 16 од Законот за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ЕКОНОМСКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Заради вршење и унапредување на економската пропаганда во странство (во натамошниот текст: економската пропаганда), во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија се согласни средствата предвидени во Буџетот на федерацијата за 1977 година, во износ од 132,825.000 динари да се употребат како учество на федерацијата за вршење и унапредување на економската пропаганда и Стопанската комора на Југославија за таа намена да обезбеди, како свое учество, износ од 16,002.250 динари.

Покрај средствата од став 1 на овој член, за вршење и унапредување на економската пропаганда ќе се користат и средствата на заинтересираните организации на здружениот труд, што се обезбедуваат преку утврдената партиципација во усвоената Програма на економската пропаганда во странство за 1977 година, а за определените намени од став 2 на овој општествен договор.

Средствата од став 1 на овој член, со кои во економската пропаганда учествува федерацијата, се обезбедуваат под услов средствата со кои во таа активност учествува Стопанската комора на Југославија, и средствата со кои учествуваат заинтересираните организации на здружениот труд, да изнесуваат најмалку 20% од износот на средствата што ги обезбедува федерацијата.

Средствата од став 1 на овој член се водат на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија.

Член 2

Средствата од став 1 на овој општествен договор се користат за намените утврдени во Програмата на економската пропаганда во странство за 1977 година, и тоа:

1) за покритие на трошоците на колективното учество на организациите на здружениот труд на меѓународни саеми и изложби во странство;

2) за покритие на трошоците на информативната активност наменета за странство;

3) за покритие на трошоците на претставничката на Стопанската комора на Југославија во странство;

4) за посебни акции на стопанството на одделни пазари и други активности од областа на економската пропаганда.

Член 3

Програмата на економската пропаганда во странство за 1977 година ја утврдува Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Програмата од став 1 на овој член е составен дел на овој општествен договор.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни средствата што, на име свое учество, ги обезбедуваат според член 1 од овој општествен договор, да ги даваат на користење според утврдената динамика што му одговара на остварувањето на Програмата на економската пропаганда во странство за 1977 година.

Член 5

Вкупните обврски за користењето на средствата од член 1 на овој општествен договор можат да се создаваат до износот на расположивите средства за намените од член 2 на овој општествен договор.

Член 6

Стопанската комора на Југославија ќе поднесе, до 31 март 1978 година, до Сојузниот извршен совет извештај за извршувањето на Програмата на економската пропаганда во странство за 1977 година и за потрошокот на средствата од член 1 на овој општествен договор.

Член 7

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

21 април 1977 година
Белград

За Сојузниот извршен
совет
сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

За Стопанската комора
на Југославија
претседател,
Илија Вакиќ, с. р.

306.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ТУРИСТИЧКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАНСТВО ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Заради вршење и унапредување на туристичката пропаганда на Југославија во странство (во на-

тамошниот текст: туристичката пропаганда), во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76). Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија се согласни средствата предвидени во Буџетот на федерацијата за 1977 година, во износ од 72,737.500 динари, да се употребат како учество на федерацијата за вршење и унапредување на туристичката пропаганда и за таа намена Стопанската комора на Југославија да обезбеди, како свое учество, износ од 7,590.000 динари.

Покрај средствата од став 1 на овој член, Стопанската комора на Југославија, заедно со Туристичкиот сојуз на Југославија, ќе ги користи и средствата што за целите од тој став ќе ги обезбедат организациите на здружениот труд, нивните здруженија, туристичките организации и другите организации заинтересирани за спроведување на Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година.

Средствата од став 1 на овој член, со кои во туристичката пропаганда учествува федерацијата, се обезбедуваат под услов средствата со кои учествува во таа активност Стопанската комора на Југославија и средствата со кои учествуваат заинтересираните организации на здружениот труд, нивните здруженија и други организации, да изнесуваат најмалку 20% од износот на средствата што ги обезбедува федерацијата.

Средствата од став 1 на овој член се водат на посебна сметка кај Стопанската комора на Југославија.

Член 2

Средствата од член 1 на овој општествен договор се користат наменски и тоа:

1) за покрите на трошоците за реализација на Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година;

2) за покрите на трошоците на туристичките претставништва во странство.

Член 3

Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година опфаќа активности што се од интерес за целата земја и се однесуваат на: пропагирање на туристичките можности на Југославија; давање информации на граѓани и организации во странство, како и на странски туристи во Југославија за условите за патување и престој во Југославија; следење на движењата на странските туристички пазари заради насочување на туристичката пропаганда и соработка со други земји на заеднички акции. Програмата се утврдува во согласност со политиката за развојот на странскиот туризам, што ја утврди Собранието на СФРЈ.

Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година, средствата за нејзината реализација и за покрите на трошоците на туристичките претставништва во странство, ја утврдуваат Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија и Претседателството на Туристичкиот сојуз на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија ќе се грижат за извршувањето на Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година и заради тоа ќе склучат договор со непосредните извршители на одделни акции предвидени со таа програма.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни, средствата што, на име свое учество, ги

обезбедуваат според член 1 од овој општествен договор да ги даваат непосредно на користење според утврдената динамика што му одговара на остварувањето на Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година.

Член 5

Вкупните обврски за користење на средствата од член 1 на овој општествен договор, можат да се создаваат до износот на расположивите средства за намените од член 2 на овој општествен договор.

Член 6

Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија, ќе поднесат до 31 март 1978 година, до Сојузниот извршен совет извештај за извршувањето на Програмата на туристичката пропаганда за 1977 година и за потрошокот на средствата од член 1 на овој општествен договор.

Член 7

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

21 април 1977 година

Белград

За Сојузниот извршен совет
член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за туризам,
Милан Вукасовиќ, с. р.

За Стопанската комора на Југославија претседател,
Илија Вакиќ, с. р.

За Туристичкиот сојуз на Југославија претседател,
Крсте Марковски, с. р.

307.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на САН Војводина, Извршниот совет на Собранието на општина Бели Манастир, Извршниот совет на Собранието на општина Вуковар, Извршниот совет на Собранието на општина Апатин, Извршниот совет на Собранието на општина Сомбор, Извршниот совет на Собранието на општина Шид и Ловно-шумското и земјоделско стопанство „Јелен“ — Белград, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ РЕЖИМ И НА СТЕПЕНОТ НА ЗАШТИТАТА НА БАРАЊСКО-БАЧКОТО И ИЛОЧКОТО ЛОВНО-ШУМСКО ПОДРАЧЈЕ

Член 1

Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска се обврзува, во рамките на своите права и должно-

сти, да настојува подрачјата утврдени со овој општествен договор на териториите на општините Бели Манастир и Вуковар, во согласност со Законот за заштитата на природата („Народне новине СР Хрватске“, бр. 54/76), да се прогласат за парк-шума.

Извршниот совет на Собранието на САП Војводина се обврзува, во рамките на своите права и должности, да настојува подрачјата определени со овој општествен договор на териториите на општините Апатин, Сомбор и Шид, во согласност со Законот за заштитата на деловите на природата („Службен лист САП Војводина“, бр. 10/74 и 1/77), да се прогласат за регионален парк.

Член 2

Парк-шумата и регионалниот парк од член 1 на овој Општествен договор (во натамошниот текст: паркот), се простира на крајбрежниот дел на реките Дунав и Драва. Границите на паркот се опишани и вртани во посебниот прилог Опис на границите на паркот, што е составен дел на овој општествен договор, а не се објавува кон овој општествен договор.

Природниот резерват Копачки Рит го задржува статусот определен со Законот за прогласување на поплавно подрачје Копачки Рит за управуван природен резерват („Народне новине СР Хрватске“, бр. 45/67).

Член 3

Извршниот совет на Собранието на општина Бели Манастир, Извршниот совет на Собранието на општина Вуковар, Извршниот совет на Собранието на општина Апатин, Извршниот совет на Собранието на општина Сомбор и Извршниот совет на Собранието на општина Шид се обврзуваат дека, во согласност со своите права и обврски, ќе им предложат на собранијата на општините Бели Манастир, Вуковар, Апатин, Сомбор и Шид спогодбено да го уредат единствениот начин на одгледување, ловење и користење на дивечот во паркот, како и дека паркот ќе му го предадат на стопанисување на Ловно-шумското и земјоделско стопанство „Јелен“ — Белград, како специјализирана организација на здружениот труд за вршење на тие работи.

Ловно-шумското и земјоделско стопанство „Јелен“ е согласно да го прими паркот на стопанисување.

Член 4

Ловното стопанисување со паркот, освен со природниот резерват Копачки Рит, ќе се врши врз основа на единствените ловно-стопански основи и годишните планови за стопанисување, во согласност со прописите на СР Хрватска, односно САП Војводина за заштита на природата, за шумите и за ловството.

Член 5

Сојузниот извршен совет, во рамките на своите права и должности, ќе преземе мерки во буџетот на федерацијата да се предвидат финансиски средства за обезбедување на оптимални услови за одржување и развигок на паркот, а особено за одгледување и заштита на дивеч и за изградба и одржување на неопходните ловно-стопански објекти, во согласност со посебните интереси на федерацијата за унапредување на паркот.

Со договорот помеѓу Сервисот за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи и Ловно-шумското и земјоделско

газдинство „Јелен“ — Белград, ќе се уредат правата и обврските во врска со стопанисувањето и користењето на паркот.

Член 6

Ловно-шумското и земјоделско стопанство „Јелен“ — Белград се обврзува дека стопанисувањето во паркот ќе го организира така што да се обезбеди единствен режим на одгледување, заштита, ловење и користење на паркот и дивечот во паркот, како и да се задоволат потребите на органите на федерацијата во согласност со договорот од член 5 на овој општествен договор.

Член 7

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на овој општествен договор.

Член 8

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

21 април 1977 година

Белград

За Сојузниот извршен совет

член на Советот и претседател на Сојузниот комитет за земјоделство, инж. Иво Куштрак, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска републички секретар за земјоделство, прехранбена индустрија и шумарство, инж. Раде Павловиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина покраински секретар за земјоделство, дипл. ек. Сава Вујков, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Бели Манастир потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Бели Манастир, Милан Жежел, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Вуковар претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Вуковар, инж. Јурина Миховил, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Апатин, претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Апатин, Ѓуро Мандиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на општина
Сомбор

претседател на Извршниот
совет на Собранието на
општина Сомбор.

Стипан Острогонац, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието на општина
Шид

потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието
на општина Шид.

Стеван Вујасиновиќ, с. р.

За Ловно-шумското и
земјоделско стопанство
„Јелен“ — Белград
директор на Ловно-шум-
ското и земјоделско
стопанство „Јелен“ —
Белград.

д-р Данило Тодоровиќ, с. р.

II

Се назначува

Рамадан Враники, претседател на Врховниот суд
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Турција.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6
4 април 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги во приспособувањето на
архивската граѓа и организирањето на научноис-
тражувачката работа во областа на ориенталисти-
ката, како и за придонес на проучувањето на исто-
ријата на народите и народностите на Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Оријентални институт — Сараево;

— по повод дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето, а за особени заслуги во развивањето на
ракометниот спорт во Југославија и за значајни
успеси на натпреварите во земјата и странство

Рукометни клуб „Борац“ — Бања Лука;

— по повод триесетгодишнината од постоењето
и работата, а за истакнати заслуги во развивањето
на физичката култура и за придонес за ширењето
на братството и единството преку спортските ак-
тивности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Спортско друштво „Сарајево“ — Сараево;

По извршеното споредување со изворниот текст
е утврдено дека во текстот на Законот за воените су-
дови, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 4/77,
се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

1. Во член 15 став 1 наместо бројот: „4“ треба
да стои: „3“.

2. Во член 16 став 1 наместо бројот: „4“ треба
да стои „3“.

3. Во член 116 став 4 во петиот ред одозгора на-
место зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, 21 април 1977 година.

У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија,
Претседателот на Републиката донесува

У К А З

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

I

Се отповикува

Едуард Кљун од должноста на извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Тур-
ција.

Од СР Хрватска

— по повод двестогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во создавањето на високо-стручниот и научниот кадар, како и за придонес на развојот на правната мисла и на изградбата на правниот и општествено-политичкиот систем во нашата земја

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Правни факултет — Свеучилишта Загреб

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за постигнати успеси во работата на рехабилитацијата на децата и младината заболени од церебрална парализа и за нивното основно школување

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Завод за рехабилитацију дјеце обојеле од церебралне парализе и основна школа Загреб, Гоњак 2;

Од СР Словенија

— по повод 115-годишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Плинара — Љубљана;

— за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, на општествениот и личен имот, со што е сторен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво — Горња Шишка;

Од СР Србија

— по повод педесетгодишнината на работата, а за извонредни заслуги на полето на здравствената заштита на населението, на организирањето на високостручната и научната работа во областа на инфектологијата, како и на спречувањето и сузбијањето на заразните болести

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Клиника за инфективне болести Медицинскиот факултет — Белград;

— по повод педесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени успеси во музеолошката дејност, со што е сторен значаен придонес за културното издигање на работните луѓе

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Народни музеј — Титово Ужице;

Од САП Војводина

— по повод 150-годишнината од постоењето и работата, а за истакнати заслуги во ширењето на националната култура и развивањето на патриотската свест, како и за значаен придонес на братското зближување на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Матица српска — Нови Сад.

Бр. 107

28 октомври 1976 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

298. Уредба за контниот план и за билансите за банките — — — — —	1017
299. Одлука за укинување на Конзулатот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кито, во Република Еквадор — — — — —	1050
300. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за зголемување на средствата за лични доходи за определени работни места во органите на федерацијата — — — — —	1050
301. Решение за дополненија на Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	1050
302. Правилник за содржината на одделни конта во Контниот план за организациите на здружениот труд — — — — —	1051
303. Правилник за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаници во заеднички радиоврски на територија на општина — — — — —	1069
304. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на какао-производите, на производите слични на чоколада и на бонбонските производи — — — — —	1071
305. Општествен договор за начинот и условите за финансирање на економската пропаганда во 1977 година — — — — —	1072
306. Општествен договор за начинот и условите за финансирање на туристичката пропаганда во странство за 1977 година — — — — —	1072
307. Општествен договор за основите за утврдување на единствениот режим и на степенот на заштитата на барањско-бачкото и илочкото ловно-шумско подрачје — — — — —	1073
Исправка на Законот за воените судови — — — — —	1075
Укази — — — — —	1075
Одликувања — — — — —	1075